

Вовед

Овој Проспект претставува јавен повик за купување на удели во отворениот инвестициски фонд ВФП ПРЕМИУМ ИНВЕСТ.

Проспектот ги содржи сите потребни информации врз основа на кои потенцијалните вложувачи можат да донесат разумна одлука за вложување во инвестицискиот фонд. Податоци кои согласно Законот за инвестициски фондови треба да им се достапни на вложувачите се содржани и во Статутот на фондот.

Пред донесувањето на одлука за вложување секој потенцијален инвеститор е должен внимателно да ги прочита одредбите од Проспектот и Статутот на отворениот инвестициски фонд ВФП ПРЕМИУМ ИНВЕСТ со цел да дознае за каков вид на вложување станува збор, како и ризиците поврзани со вложувањето во инвестицискиот фонд.

СОДРЖИНА

I ПОДАТОЦИ ЗА ОТВОРЕНИОТ ФОНД.....	5
1. ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА ОТВОРЕНИОТ ФОНД.....	5
1.1. Назив на фондот.....	5
1.2. Вид/тип на фондот.....	5
1.3. Идентификациски број на фондот.....	5
1.4. Датум на организирање и број на решението за давање одобрение за организирање на отворениот фонд од Комисијата за хартии од вредност или друг соодветен регулатор.....	5
1.5. Времето на постоење на инвестицискиот фонд.....	5
1.6. Место каде што може да се добие примерок од Проспектот, статутот и клучните информации за инвеститорите на отворениот инвестициски фонд или дополнителни информации за фондот, како и полугодишни и ревидирани годишни извештаи.....	5
1.7. Законска рамка за работењето на инвестицискиот фонд и регулаторен режим на кој подлежи.....	5
1.8. Даночни права и обврски на инвеститорите и инвестицискиот фонд.....	6
1.9. Политика на распоредување на добивката на фондот и учество во добивката на фондот (политика на распоредување на добивката на фондот).....	6
1.10 Податоци за начинот на пресметка на учеството во добивката; детални податоци за начинот на исплата на учеството во добивката.....	6
1.11 Фирма и седиште на на друштвото за ревизија.....	6
2. ДЕТАЛИ ЗА ОСНОВНИТЕ КАРАКТЕРИСТИКИ НА УДЕЛИТЕ НА ФОНДОТ:.....	6
2.1 Природата на правата кои произлегуваат од уделите во отворениот инвестициски фонд:.....	6
2.2 Права кои произлегуваат од уделите.....	7
2.3 Претпоставки под кои е дозволено да се покрене ликвидација на фондот, самата постапка на ликвидација на фондот, како и постапките кои би требало да се преземат согласно закон пред да се спроведе ликвидацијата:.....	8
2.4. Постапка и услови за издавање на удели, минималниот износ на поединечни вложувања во фондот, постапка и условите на запишување и издавање на уделите, почетна цена на уделите, постапка и услови за понуда на уделите, постапка и услови за откуп и исплата на уделите, и околностите под кои може да дојде до прекин на издавањето или откупот на уделите на фондот:.....	9
2.5. Информации за начинот и правилата за пресметување и користење на приходите или добивката на фондот од страна на иметелите на удели:.....	13
2.6. Принципи на вложување на средствата, како и типот на средства во кои е дозволено вложувањето, односно категории на средства и видови на финансиски инструменти во кои ќе бидат инвестирани средствата на инвестицискиот фонд.....	14
3. ОПИС НА ЕЛЕМЕНТИТЕ ПОВРЗАНИ СО ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ.....	15
А) ДЕТАЛЕН ОПИС НА ИНВЕСТИЦИСКАТА ПОЛИТИКА.....	15
Б) ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА НА ПОРТФОЛИОТО НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД:.....	16

4. ПРОФИЛ НА ИНВЕСТИЦИСКИТЕ РИЗИЦИ И УСПЕШНОСТА.....	17
4.1 Видовите на инвестициски ризици, и нивната поврзаност со вложувањата и структурата на Фондот..	17
4.2. Ризиците поврзани со друштвото за управување и начинот на управување со тие ризици	20
4.3 Изјава	21
4.4. Изјава	21
4.5. Дозволени вложувања во деривативни финансиски инструменти, при што во проспектоот се наведуваат податоци за вложувања во временски и опциски договори или користење на други договори за финансиски деривативни инструменти и слични инструменти и техники за обезбедување од ризик...21	
4.6 Изјава:	21
4.7 Волатилност на нето вредноста на имотот на фондот	21
4.8. Начинот и времето на пресметка на нето вредноста на имотот на инвестицискиот фонд, како и основата врз основа на која се пресметува нето вредноста на отворениот фонд	22
4.9. Времето, начинот и зачестеноста на пресметка на цените на уделите, како и начинот на објавување на тие цени, опис на износот и зачестеноста на плаќањето на дозволените надоместоци и трошоци за издавање и откуп на уделите	22
5. ИСТОРИСКИ ПОДАТОЦИ ЗА ПРИНОСОТ НА ФОНДОТ	23
6. НАЧИН НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ НА НАДОМЕСТОЦИТЕ И ТРОШОЦИТЕ НА ТОВАР НА ИМОТОТ НА ФОНДОТ И ИНВЕСТИТОРОТ	23
6.1 НАДОМЕСТОК ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ФОНДОТ	23
6.2. НАДОМЕСТОК НА ДЕПОЗИТАРНАТА БАНКА.....	24
6.3 ТРОШОЦИ ВО ВРСКА СО КУПОПРОДАЖБА НА ИМОТОТ НА ФОНДОТ	24
6.4. ДРУГИ ТРОШОЦИ КОИ ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ВО ТЕКОТ НА РАБОТЕЊЕТО	25
6.5. ТРОШОЦИ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА УДЕЛИ – ВЛЕЗЕН НАДОМЕСТОК	26
7. ЦЕЛЕН ПАЗАР И СТРУКТУРА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ	31
8. ЦЕЛНА ГРУПА НА ИНВЕСТИТОРИ ЗА КОИ Е НАМЕНЕТО ВЛОЖУВАЊЕТО ВО ОВОЈ ФОНД СОГЛАСНО НИВНИТЕ МОТИВИ ЗА ВЛОЖУВАЊЕ И ИНВЕСТИЦИСКИОТ ХОРИЗОНТ, НИВНОТО ПОЗНАВАЊЕ НА ПАЗАРОТ НА КАПИТАЛ, КАКО И ТОЛЕРАНЦИЈАТА НА РИЗИКОТ ОД ВЛОЖУВАЊЕТО.....	38
9. ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ФИСКАЛНАТА ГОДИНА.....	39
10. ДАТУМ НА ИЗДАВАЊЕ НА ПРОСПЕКТОТ	39
II ПОДАТОЦИ ЗА ДРУШТВОВОТО ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ФОНДОВИ	39
1. ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ ЗА ДРУШТВОВОТО.....	39
2. ПОДАТОЦИ ЗА АКТИВНОСТИТЕ НА ДРУШТВОВОТО ЗА ИНВЕСТИЦИСКИТЕ ФОНДОВИ СО КОИ УПРАВУВА...40	
3. ЧЛЕНОВИ НА ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ НА ДРУШТВОВОТО:.....	41
4. ОСНОВНА ГЛАВНИНА И АКЦИОНЕРИ КОИ ИМААТ КВАЛИФИКУВАНО УЧЕСТВО ВО ДРУШТВОВОТО.....	45

5. НАЗИВ, СЕДИШТЕ И МАТИЧЕН БРОЈ, ДАТУМ НА ОСНОВАЊЕ И НЕГОВ УПИС ВО ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР ЗА СЕКОЕ ДРУШТВО КОЕ ДЕЛУВА КАКО СОВЕТНИК НА ФОНДОТ, КАКО И ИМЕТО НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ОРГАНОТ НА УПРАВУВАЊЕ ИЛИ ДРУГИТЕ ОДГОВОРНИ ЛИЦА ВО ТИЕ ДРУШТВА.....	46
6. БИТНИ ОДРЕДБИ ОД ДОГОВОРОТ СО ДЕПОЗИТАРНАТА БАНКА КОИ МОЖЕ ДА СЕ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ ВО УДЕЛИТЕ	46
7. ДРУГИ ВАЖНИ АКТИВНОСТИ НА ДРУШТВОТО ЗА УПРАВУВАЊЕ	47
8. ЛИСТА НА ЛИЦАТА СО КОИ ДРУШТВОТО ЗА УПРАВУВАЊЕ ИМА СКЛУЧЕНО ДОГОВОР ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ АКТИВНОСТИ	48
9. ЛИСТА НА ПОДРУЖНИЦИ НА ДРУШТВОТО ЗА УПРАВУВАЊЕ.....	49
10. МЕСТОТО ЗА МОЖЕН УВИД ВО ОПШТИТЕ АКТИ НА ДРУШТВОТО	49
III ПОДАТОЦИ ЗА ДЕПОЗИТАРНАТА БАНКА.....	49
IV ПОДАТОЦИ ЗА ЛИЦАТА ШТО СЕ ОДГОВОРНИ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ПРОСПЕКТОТ.....	51
1. ИЗЈАВА НА ЛИЦАТА ОДГОВОРНИ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ПРОСПЕКТОТ	51
2. ЛИЦА ЗА КОНТАКТ ВО ДРУШТВОТО.....	52

Врз основа на член 53 од Законот за инвестициски фондови (Сл. весник на РСМ бр.12/2009, бр. 67/2010, бр. 24/2011, бр. 188/2013, бр. 145/2015, бр. 23/2016, бр. 31/2020, бр. 150/2021 и 288/2021) (во натамошниот текст: Законот), член 40 од Статутот на Друштвото за управување со отворени и затворени инвестициски фондови ВФП Фонд Менаџмент АД Скопје (во натамошниот текст: Друштвото) Одборот на директори на Друштвото, на ден 03.08.2022 година, донесе:

ПРОСПЕКТ **ВФП ПРЕМИУМ ИНВЕСТ - отворен инвестициски фонд**

I ПОДАТОЦИ ЗА ОТВОРЕНИОТ ФОНД

1. ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА ОТВОРЕНИОТ ФОНД

1.1. Назив на фондот: Називот на фондот гласи: ВФП ПРЕМИУМ ИНВЕСТ – отворен инвестициски фонд; Скратениот назив на фондот гласи: ВФП ПРЕМИУМ ИНВЕСТ о.ф. Во работењето со странство, како и во определени случаи за маркетиншки цели во Република Северна Македонија Фондот ќе го користи називот WVP PREMIUM INVEST

1.2. Вид/тип на фондот: отворен инвестициски фонд

1.3. Идентификациски број на фондот: Идентификацискиот број под кој Фондот е запишан во Регистарот на инвестициски фондови во Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија е: 9100000000059.

1.4. Датум на организирање и број на решението за давање одобрение за организирање на отворениот фонд од Комисијата за хартии од вредност или друг соодветен регулатор: Фондот е основан со одобрение од Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија со Решение број УП 1 08-94 од 18.11.2014 година.

1.5. Времето на постоење на инвестицискиот фонд: Фондот е основан на неопределено време

1.6. Место каде што може да се добие примерок од Проспектот, статутот и клучните информации за инвеститорите на отворениот инвестициски фонд или дополнителни информации за фондот, како и полугодишни и ревидирани годишни извештаи: Во седиштето на Друштвото на ул. „В.Главинов” Бр.14 - 1/8, Скопје, Центар, секој работен ден од 09:00 до 17:00 часот. Овие документи можат да бидат преземени и од интернет страницата на Друштвото www.wvpfondovi.mk

1.7. Законска рамка за работењето на инвестицискиот фонд и регулаторен режим на кој подлежи: Законот за инвестициски фондови (Сл. весник на РСМ бр.12/2009, бр. 67/2010, бр. 24/2011, бр. 188/2013, бр. 145/2015, бр. 23/2016, бр. 31/2020 бр. 150/2021 и 288/2021), како и подзаконската регулатива на Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија.

1.8. Даночни права и обврски на инвеститорите и инвестицискиот фонд:

Фондот нема својство на правно лице и согласно релевантните закони не преставува даночен обврзник. Добивката од инвестирање на средствата на Фондот во финансиски инструменти нема да се оданочува.

Сопствениците на удели подлежат на плаќање капитална добивка согласно Закон на данок на личен доход (Сл. весник на РСМ бр.241/2018, бр. 275/2019, бр. 290/2020, и бр. 85/2021) при продажба на сите или на дел од уделите од Фондот. Основица на данокот на доход од капитална добивка претставува разликата помеѓу продажната цена на уделите и нивната куповна (набавна) цена. На утврдената основица сопственикот на удели како даночен обврзник е должен да плати 10% капитална добивка. Согласно Законот на данок на личен доход, обврската за плаќање данок на капитална добивка се применува на капитални добивки остварени после 01 Јануари 2023 година. На доходот остварен од капитална добивка се пресметува аконтација на данок на доход и истиот се наплатува по одбивка од секој доход по поднесена електронска пресметка од Друштвото. Друштвото го пресметува, задржува и плаќа данокот при секоја исплата од откуп на удели.

Капиталната загуба остварена со продажба на удели се пребива со капиталните добивки.

1.9. Политика на распоредување на добивката на фондот и учество во добивката на фондот (политика на распоредување на добивката на фондот): Приходите од инструментите во кои се вложени средствата на Фондот, како што се капиталните добивки, позитивните курсни разлики, дивиденди и каматни приходи, нема да се исплатуваат, туку автоматски ќе се реинвестираат со цел да се зголеми цената на уделите во Фондот. Сопствениците на удели се изјаснуваат за согласност за реинвестирање на добивката во поднесеното Барање за купување на удели. Добивката на Фондот е содржана во цената на еден удел.

1.10 Податоци за начинот на пресметка на учеството во добивката; детални податоци за начинот на исплата на учеството во добивката: Правото на учество во добивката сопствениците на удели го остваруваат преку откуп, односно продажба на удели, како разлика помеѓу влезната и излезната цена на уделот намален за сите трошоци и надоместоци.

1.11 Фирма и седиште на на друштвото за ревизија: Друштво за ревизија СФАИ МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје, ул. Даме Груев бр. 7 - Скопје

2. ДЕТАЛИ ЗА ОСНОВНИТЕ КАРАКТЕРИСТИКИ НА УДЕЛИТЕ НА ФОНДОТ:

2.1 Природата на правата кои произлегуваат од уделите во отворениот инвестициски фонд: Правата од уделите во отворениот фонд се стекнуваат со

запишување во регистарот на удели во отворениот инвестициски фонд што го води Друштвото.

Уделите во отворениот инвестициски фонд им даваат еднакви права на инвеститорите. Уделите во фондот можат да се пренесуваат на други лица единствено по основ на наследување и договор за подарок. Преносот на уделите ќе предизвика правно дејство по уписот на преносот во Регистарот на удели на фондот, од страна на Друштвото.

2.2 Права кои произлегуваат од уделите:

Уделите им ги обезбедуваат следните права на сопствениците на удели:

- право на информираност:
Сопствениците на удели во секое време може да се информираат за работењето на Друштвото и фондовите преку интернет страната на Друштвото. На интернет страната се објавува цената на уделот, финансиските извештаи како и други информации поврзани со работењето. Сопствениците на удели исто така можат да се информираат за било кој аспект од работењето на Фондот на следниве начини: Во седиштето на Друштвото; Интернет страницата на Друштвото; Медиуми; On-line известување; Писмено известување и Телефонски повик. Постапката на информирање на сопствениците на удели е во зависност од избраниот начин на информирање.
- право на дел од добивката на Фондот:
Добивката која ја остварува Фондот од своето работење по автоматизам се реинвестира во Фондот, со цел зголемување на вредноста на уделот на Фондот. Според тоа сите сопственици на удели добиваат, односно имаат право на дел од добивката на Фондот пропорционално на нивното учество во Фондот. Сопствениците на удели, правото на дел од добивката на Фондот можат да го остварат преку поднесување на Барање за делумен или целосен откуп на уделите во нивна сопственост од страна на Друштвото.
- право на продажба на удели од Фондот, односно обврска за откуп на удели:
Друштвото е должно да изврши откуп на уделите според цената што одговара 21 на вредноста на уделот утврдена првиот нареден ден на процена по поднесувањето на барањето за откуп на удели. Средствата од откупот на уделите се исплаќаат на сметка на сопственикот на откупените удели во рок од седум календарски дена од приемот на Барањето за откуп на удели.
- право на исплата на дел од ликвидационата маса на Фондот: во случај на ликвидација на фондот сопствениците на удели имаат право на исплата на уделите без притоа да им се наплатуваат никакви надоместоци, без разлика дали ликвидацијата ја спороведува Друштвото или депозитарната банка

2.3 Претпоставки под кои е дозволено да се покрене ликвидација на фондот, самата постапка на ликвидација на фондот, како и постапките кои би требало да се преземат согласно закон пред да се спроведе ликвидацијата:

Ликвидација на Фондот се спроведува во еден од следните случаи:

- Доколку Друштвото по донесена одлука за престанок на вршење на работите на управување со инвестициски фондови во претходна постапка на доброволен пренос не успее да го пренесе управувањето со отворените фондови на друго друштво за управување.
- Депозитарната банка престане да ја врши функцијата на депозитарна банка или Комисијата ја одземе издадена согласност на депозитарната банка, а Друштвото во предвидениот рок согласно одредбите од Законот не склучи договор со друга депозитарна банка.
- Комисијата му ја одземе дозволата за работа на Друштвото или над него е покрената постапка за стечај или ликвидација, а доколку во постапка на присилен пренос не успее да го пренесе управувањето со отворениот фонд на ново друштво за управување согласно одредбите од Законот.
- Депозитарната банка не може да спроведе присилен пренос на управувањето со инвестицискиот фонд согласно Законот.

Во постапката за спроведување на ликвидација се завршуваат работите кои се во тек, целиот имот на Фондот се продава, се намируваат обврските доспееани до денот на донесување одлука за ликвидација.

По донесување на одлуката за ликвидација се забранува секоја понатамошна продажба или откуп на уделите, освен во случај на барањата примени после утврдување на последната цена на уделот пред донесување на одлуката за ликвидација, при што трансакциите со имотот на Фондот можат да се обавуваат исклучиво за потребите на постапката за ликвидација.

Преостанатиот дел од нето вредноста на имотот на Фондот се распределува на сопствениците на удели, сразмерно на нивниот удел во Фондот.

Исплатата се врши најкасно во рок од 15 дена од денот на донесување на одлуката за поделба на преостанатата нето вредност на имотот на фондот.

За ликвидатор на Фондот може да се именува лице кое ги исполнува условите кои важат за извршен член на Одбор на директори.

Ликвидацијата на Фондот ја спроведува Друштвото.

Во случај кога Комисијата ќе донесе решение со кое ја одзема дозволата за работа на Друштвото и во случај на стечај или ликвидација на Друштвото, истото може да ги откаже

работите на управување со инвестициски фондови кои ги вршело, при што тие се пренесуваат на друго друштво за управување.

Комисијата го врши изборот на новото друштво за управување на кое ќе бидат пренесени работите на управување со инвестициските фондови.

Доколку се покрене ликвидација на Фондот во случаите кога Друштвото е во стечај или Комисијата привремено или трајно му ја одзела дозволата за работа, ликвидацијата ја спроведува депозитарната банка. Доколку депозитарната банка на Фондот е под стечај или Народна Банка на Република Северна Македонија привремено или трајно и ја одземала дозволата на работа, ликвидацијата ја спроведува ликвидатор на Фондот именуван од страна на Комисијата.

Ликвидаторот е должен во рок од 7(седум) дена од донесување на одлуката за ликвидација, да ја извести Комисијата и сопствениците на удели, во случај кога како ликвидатор се јавува Друштвото или депозитарната банка. Во случај ликвидаторот да е назначен од Комисијата, должен е во рок од 7(седум) дена од денот на назначување да ги извести сопствениците на удели.

2.4. Постапка и услови за издавање на удели, минималниот износ на поединечни вложувања во фондот, постапка и условите на запишување и издавање на уделите, почетна цена на уделите, постапка и услови за понуда на уделите, постапка и услови за откуп и исплата на уделите, и околностите под кои може да дојде до прекин на издавањето или откупот на уделите на фондот:

Постапка и услови за издавање на удели

Секое правно или физичко лице може да пристапи кон Фондот и да извршува трансакции со удели со склучување на Договор за вложување во отворен инвестициски фонд (во понатамошниот текст Договорот). При првото издавање на удели Договорот се смета за склучен врз основа на поднесено барање за издавање на удели (во понатамошниот текст Барањето), уплата на паричните средства во износ дефиниран во барањето од страна на вложувачот и прифаќање на поднесеното барање и уплатените парични средства од страна на друштвото. При понатамошните издавања на удели ќе се реализираат со уплата на парични средства и запишување во Регистарот на удели кој го води друштвото. Под уплата на парични средства се подразбира реален прилив на парични средства на трансакциската сметка на фондот. Барањата за купување се пополнуваат на посебен формулар изготвен од Друштвото. Формуларите можат да се подигнат и пополнат секој работен ден во деловните простории на Друштвото или надвор од деловните простории преку инвестициските агенти на друштвото и на интернет страната на Друштво www.wvpfondovi.mk. Инвестициски агенти се договорно ангажираните лица од страна на Друштвото.

При поднесување на Барањето, странка - физичко лице се легитимира со важечки документ за лична идентификација (лична карта или пасош).

При поднесување на Барањето - правно лице, треба да достави веродостоен документ согласно со законските прописи, како тековна состојба од регистрацијата или друг документ од надлежен орган и лична карта од законскиот застапник на правното лице.

Ако при поднесувањето на Барањето за купување, странката, физичко или правно лице, се претставува преку полномошник, кон Барањето за купување треба да приложи и нотарски заверено полномошно, кое треба да содржи изрично овластување за купување на удели.

Во определени специфични случаи (кога странката е малолетно лице или лице на кое му е делумно или целосно ограничена деловната способност), Барање за купување на удели поднесува законскиот застапник (родител, старател, посвоител) на малолетното лице или лицето на кое му е делумно или целосно ограничена деловната способност.

Личните податоци кои се собираат, обработуваат и користат од страна на Друштвото, се обработуваат единствено во согласност со целите утврдени со Законот, Проспектот и Статутот на Фондот, а во согласност со прописите за заштита на личните податоци. Купувањето на удели се врши исклучиво со уплата на парични средства, по што Друштвото се обврзува дека со уплатените парични средства ќе управува како со дел од заедничкиот имот во согласност со условите назначени во овој Проспект. Под уплата се подразбира реален прилив на парични средства на жиро сметка на Фондот.

Доколку инвеститорите паричните средства за купување на удели ги уплатат во текот на Доколку инвеститорите паричните средства за купување на удели ги уплатат во текот на денот (Т) до 24:00 часот, истите купуваат удели според вредноста на уделот на денот на уплатата (Т). За уплатата извршена по 24:00 часот, уделите се купуваат според вредноста на поединечниот удел на наредниот ден (Т+1).

Барањата за купување на удели и уплатените парични средства во отворениот инвестициски фонд кои се примени во неработен ден, друштвото за управување ќе ги пресметува по цената на уделите од првиот нареден работен ден.

Друштвото води Регистар на удели во Фондот согласно законските и подзаконските прописи. Уписот на податоците во Регистарот на удели се врши веднаш по извршената уплата и утврдувањето на нето вредноста на имотот на Фондот по удел и на бројот на удели што му припаѓа на инвеститорот во чие име и за чија сметка е извршена уплатата. Потврда за купување и состојба на удели, без разлика на начинот на кој се стекнати му се издава на Инвеститорот од страна на Друштвото, во писмена форма или на друг соодветен траен медиум без одлагање, а не подоцна од 1 (еден) работен ден од реализацијата на барањето за купување удели. За издадените удели се води евиденција во електронска форма во Друштвото и во депозитарната банка.

Минимален износ на поединечни вложувања во фондот

Минималниот износ на вложување во Фондот зависи од видот на уплата кој го врши инвеститорот.

Еднократна уплата

Еднократната уплата е тип на вложување кој е соодветен за инвеститори чиј метод на вложување подразбира инвестирање наеднаш, без обврска за дополнителни уплати.

Минималниот паричен износ за купување на удели преку еднократна уплата изнесува 1.000 денари.

Првото издавање на удели засновано на еднократни уплати се реализира врз основа на поднесено барање за издавање на удели (во понатамошниот текст Барањето), уплата на паричните средства во износ дефиниран во барањето од страна на вложувачот и 10

прифаќање на поднесеното барање и уплатените парични средства од страна на друштвото. Понатамошните издавања на удели засновани на еднократни уплати ќе се реализираат со уплата на парични средства и запишување во Регистарот на удели кој го води друштвото.

Програмиран план

Инвеститорите можат да изберат Програмиран план на уплати, односно да инвестираат врз база на еднакви годишни уплати. Програмираниот план се склучува на временски период од минимум 10 години до максимум 30 години.

Минималниот износ на програмиран план изнесува 153.000,00 денари.

Инвеститорите при првата уплата (првата годишна уплата) имаат обврска да уплатат износ повисок од износот на влезниот надоместок за Програмираниот план.

Инвеститорот кој пристапил на Програмираниот план истиот го завршува кога во целост ќе го уплати договорениот износ на инвестицијата или кога ќе измине временскиот период за кој е склучен.

Комбиниран план

Инвеститорите можат да изберат Комбиниран план на уплати. Комбинираниот план претставува посебно дизајниран план кој овозможува комбинација од прва еднократна уплата и еднакви годишни уплати. Планот се склучува на временски период од минимум 10 години до максимум 30 години. Планот се состои од еднократна уплата и понатаму продолжува со еднакви годишни уплати согласно утврдената динамика.

Минималниот износ на комбиниран план изнесува 153.000,00 денари.

Еднократната уплата со која се активира комбинираниот план треба да биде поголема или еднаква од три (3) годишни уплати.

Инвеститорот кој пристапил на Комбиниран план истиот го завршува кога во целост ќе го уплати договорениот износ на инвестицијата или кога ќе измине временскиот период за кој е склучен.

Инвестициски план

Инвестицискиот план претставува договор за купување на удели во Фондот во име и за сметка на трето лице, кое со вклучувањето во инвестицискиот план станува сопственик на удели од Фондот т.е краен корисник. Овој договор се склучува помеѓу правно лице – работодавач, здружение на работодавачи, професионално здружение, синдикат, здружение на граѓани, конзорциум или друг облик на организирање/здружување на лица кој е регистриран во согласност со закон (во натамошниот текст: Организатор) и Друштвото. На основа на овој договор Организаторот се обврзува да уплати определен паричен износ за купување на удели во Фондот во име и за сметка на крајниот корисник. Минималниот паричен износ за купување на удели преку уплата по инвестициски план изнесува 1.000,00 денари.

Организаторот е должен да достави до Друштвото известување за престанок на работен однос, деловен однос, односно за престанок на сите идни уплати на сметка на било кој 11

член, по било кој основ. Член на инвестициски план на кого му престанал работниот однос, деловниот однос, односно својство на член на Организаторот, може да остане во Фондот или да поднесе Барање за делумен или целосен откуп на удели, согласно со Статутот и Проспектот на Фондот.

Почетна цена на уделите

Почетната цена на поединечен удел во Фондот изнесува 100,00 денари. Цената на уделите во Фондот е единствена цена еднаква на нето вредноста на имотот на фондот по удел, која се пресметува врз основа на пазарната цена на сите финансиски инструменти од портфолиото на Фондот.

Постапка и услови за откуп и исплата на уделите

Секој сопственик на удели од Фондот има право да бара откуп на одреден број или сите удели кои ги поседува и на тој начин да истапи од Фондот.

Сопствениците на удели можат во секое време да поднесат Барање за откуп на сите или на одреден број на удели. Барање за откуп се пополнува на посебен формулар изготвен од Друштвото, а истиот може да се добие во деловните простории на Друштвото, преку продажната мрежа воспоставена на договорна основа или на интернет страната.

При поднесување на Барање за откуп, странката задолжително се легитимира со соодветен документ. Физичко лице се легитимира со важечки документ за лична идентификација (лична карта или пасош). Доколку станува збор за правно лице, легитимирањето се врши со поднесување на веродостоен документ согласно со законските прописи, како тековна состојба од регистрацијата или друг документ од надлежен орган и лична карта од законскиот застапник на правното лице.

Откупот на уделите се врши според цената што одговара на вредноста на уделот утврдена првиот нареден ден на процена по поднесувањето на Барање за откуп на удели (во натамошниот текст: Барање за откуп). Доколку Барањето за откуп е поднесено по 14:00 часот на тековниот ден, истото ќе се смета дека е примено наредниот ден. Барањата за откуп на удели на отворениот инвестициски фонд кои се примени во неработен ден, друштвото за управување ќе ги пресметува по цената на уделите од првиот нареден работен ден.

Потврда за откуп и состојба на удели му се издава на Инвеститорот од страна на Друштвото, во писмена форма или на друг соодветен траен медиум без одлагање, а не подоцна од 1 (еден) работен ден од реализацијата на барањето за откуп удели. За откупените удели се води евиденција во електронска форма во Друштвото и во Депозитарната банка. На основа на поднесеното Барање за откуп од страна на сопственикот на удели, Друштвото дава налог до депозитарната банка, која врши исплата на утврдениот износ на трансакциска сметка на сопственикот на уделите, наведена во образецот на Барањето за откуп.

Во случаи кога клиентот е малолетно лице, исплатата на утврдениот износ се врши на трансакциска сметка на законски застапник на сопственикот на удели наведен на Договорот.

Друштвото е должно да изврши исплата на средствата за откупените удели од Фондот најдоцна 7 (седум) календарски дена по приемот на Барањето за откуп.

Околностите под кои може да дојде до прекин на издавањето или откупот на удели

Продажбата и откупот на уделите во Фондот може да се прекине доколку Друштвото и депозитарната банка сметаат дека не е можно да се утврди точната цена на имотот од портфолиото на Фондот, при што престанува продажбата и откупот на удели во интерес на постоечките и потенцијалните сопственици на удели.

Прекин на продажбата и откупот на удели во отворениот инвестициски фонд може да настане и кога во рок од еден ден ќе се достават барања за откуп на удели од фондот во износ поголем од 10% од вредноста на имотот на фондот, а фондот во законски пропишаниот рок не е во можност да ги реализира барањата. Прекилот на продажба и откуп на удели, Друштвото ќе го пријави до Комисијата и ќе го објави во најмалку два дневни весници во Република Северна Македонија, и на својата интернет страница.

Прекин на продажба и откуп на удели, Друштвото може да изврши по добивање на согласност од страна на Комисијата и за истиот писмено ќе ги извести сопствениците на удели. Друштвото за управување со инвестициски фондови веднаш, а не подоцна од 24 часа по констатирањето дека не може да ја утврди точната цена на имотот од портфолиото на Фондот, до Комисијата доставува барање за добивање согласност на прекин на продажба и откуп на удели на отворениот инвестициски фонд. Во периодот на постапката за добивање согласност од Комисијата за прекин на продажбата и откупот на удели во отворениот инвестициски фонд, Друштвото не смее да продава и откупува удели од фондот се до завршување на постапката за добивање согласност која се води пред Комисијата.

Привремен прекин на продажба и откуп на удели може да настане и доколку Комисијата се стекне со сознанија, или има оправдани причини за сомнеж дека на вложувачите им се нанесува штета поради неточна пресметка на цената на уделите во Фондот. Прекилот на продажба и откуп ќе заврши откако Друштвото и депозитарната банка оценат дека е можно да се одреди точната цена на имотот на портфолиото на отворениот фонд, а најдоцна во рок од 28 дена од почетокот на престанокот освен ако Комисијата не се согласи за продолжување на назначениот рок. Известувањето за продолжување на продажбата и откупот на удели во Фондот ќе се објави во најмалку два дневни весници во Република Северна Македонија.

За времето додека трае прекилот на продажба и откуп на удели, Друштвото може да продолжи со примање на барања за продажба или откуп на удели кои ќе се реализираат по завршувањето на прекилот. Додека трае прекилот сите барања за откуп или продажба на удели нема да бидат извршени во роковите предвидени со овој Проспект и Статутот на Фондот.

2.5. Информации за начинот и правилата за пресметување и користење на приходите или добивката на фондот од страна на иметелите на удели:

Приходите на Фондот се пресметуваат согласно со законските и подзаконските прописи, меѓународните сметководствени стандарди и меѓународните стандарди за финансиско известување, а во зависност од класификацијата на финансиските инструменти во одредени портфолија (кои се чуваат до доспевање, расположливи за продажба, расположливи за тргување).

Приходите кои ги остварува Фондот се користат за исплата на обврските на Фондот, предвидени со Законот и со овој Проспект, како и за реинвестирање според целите и политиката на Фондот.

2.6. Принципи на вложување на средствата, како и типот на средства во кои е дозволено вложувањето, односно категории на средства и видови на финансиски инструменти во кои ќе бидат инвестирани средствата на инвестицискиот фонд

Со цел остварување на поставените цели и политика, при инвестирањето на средствата на Фондот, Друштвото ќе ги почитува следните принципи:

- ✓ Профитабилност;
- ✓ Ликвидност;
- ✓ Диверзификација на ризикот при вложувањата на средствата на Фондот;
- ✓ Транспарентност;
- ✓ Заштита на интересите на инвеститорите;
- ✓ Доверливост и тајност на податоците;
- ✓ Непристрасност, неутралност, совесност и професионалност;
- ✓ Постапување со внимание на добар стопанственик.

Средствата на Фондот ќе бидат инвестирани во согласност со членот 66 и член 67 од Законот и согласно Правилникот за дозволени вложувања, ограничувања на вложувањата и пречекорување на ограничувањата за вложување на имотот на отворен фонд, донесен од Комисијата, во следните видови инструменти:

- Акции - преносливи хартии од вредност и инструменти на пазарот на пари со кои се тргува на регулирани пазари
- Удели или акции на инвестициски фондови чијашто провизија за управување не надминува 1% од нето вредноста на имотот на тој фонд на годишно ниво
- Нови емисии на хартии од вредност - новоиздадени преносливи хартии од вредност под услов во проспектот за нивно издавање да е утврдено дека постои обврска од страна на издавачот за нивно вклучување во службена котација на берза или на друг регулиран пазар, кој има дозвола за работа од соодветно регулаторно тело;
- Депозити - депозити во овластени банки во Република Северна Македонија, кои достасуваат во рок кој не е подолг од една година;

- Парични средства.

3. ОПИС НА ЕЛЕМЕНТИТЕ ПОВРЗАНИ СО ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ

А) ДЕТАЛЕН ОПИС НА ИНВЕСТИЦИСКАТА ПОЛИТИКА

Инвестициските фондови претставуваат одлична можност за вложување на капиталот, каде инвеститорите ги доверуваат своите парични средства на специјализирани институции - Друштва за управување со отворени и затворени инвестициски фондови. Паричните средства се прибираат преку продажба на удели во Фондот, а Друштвото истите ќе ги вложува во согласност со одредбите од Законот, Проспектот и Статутот на Фондот. Фондот е во сопственост на имателите на удели. Сопствениците на удели имаат право на сразмерен дел од добивката на фондот, како и во секое време да побараат исплата на уделот и на тој начин да истапат од фондот.

Како инвеститори во Фондот може да се јават домашни и/или странски, физички и/или правни лица.

Инвестициската цел на Фондот е остварување на адекватен принос за сопствениците на удели во фондот, односно раст на вредноста на уделот на долг временски период.

Портфолиото на фондот доминантно ќе биде вложено во акции, до максимум 100%. Во одредени моменти кога на пазарите е присутна нестабилност и кога се очекува надолен тренд на цените, Друштвото може да ја намали изложеноста во акции, односно дел од портфолиото да го пласира во парични средства или депозити до максимум 15% со цел амортизирање на негативните ефекти.

Инвестициската цел ќе се оствари преку професионално управување со средствата на фондот, односно креирање на портфолио на хартии од вредност на најразвиените и најрегулирани пазари во светот. Во фокус на инвестициската политика на фондот ќе бидат големите компании - „Large Caps“ кои се лидери во сопствените индустрии и имаат континуирана и растечка историја на исплата на дивиденда кон инвеститорите. Во процесот на вложувањето особено внимание ќе се обрне на минимизирање на ризиците кои може да се јават кај овој вид на инвестирање.

Средствата на фондот ќе бидат инвестирани во хартии од вредност на издавачи чие седиште, односно претежна дејност се врши на територијата на следниве земји:

Пазар/Земја членка	Процент од портфолио
Р. Северна Македонија	до 100%
Земји членки на ОЕЦД	до 100%
Земји членки на ЕУ	до 100%
Земји членки на ЦЕФТА	до 100%
Држави кои не се членки на ОЕЦД, ЕУ и ЦЕФТА чии регулирани пазари на хартии од вредност се членки на светска федерација на берзи - WFE	до 100%

Во процесот на управување со средствата ќе се користат следните стратегии:

- Value Investing (стратегија за инвестирање во здрави и профитабилни компании);
- Event Driven Strategy (стратегија темелена на специфични глобални случувања);
- Active stock picking (активно бирање на компании)

Б) ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА НА ПОРТФОЛИОТО НА ИНВЕСТИЦИСКИОТ ФОНД:

Во табелата што следи се наведени инструментите и минимална и максимална процентуална изложеност по видови инструменти:

Вид на инструмент	Процент од портфолиото
Акции	85% - 100%
Инвестициски фондови	0% - 10%
Нови емисии на хартии од вредност	0% - 10%
Депозити и средства на парична сметка	0% - 15%

Основните податоци за структурата на вложувањата на имотот на фондот ќе се објавува на веб-страницата на друштвото, на начин утврден со законските и подзаконските прописи.

Друштвото нема да позајмува средства освен ако тоа не го прави со цел за користење на тие средства за откуп на удели во отворениот инвестициски фонд, и тоа под услов паричните средства расположливи во портфолиото на фондот да не се доволни за таа намена, при што, во случај на таква позајмица, вкупниот износ на обврските кои подлежат на отплата од имотот кој го создава отворениот инвестициски фонд спрема сите договори за заем или кредит не смеат да преминат 10% од нето вредноста на имотот на отворениот инвестициски фонд во моментот на земање на тие позајмици, а во рок не подолг од три месеца.

Друштвото може да го одбие склучувањето на договорот за вложување доколку:

- оцени дека целта на уплатата или на барањето за издавање удели е да се нанесе штета на останатите инвеститори во отворениот фонд, односно отворениот фонд би можел да биде изложен на ризик од неликвидност и несолвентност или би било оневозможено остварувањето на инвестициската цел и стратегија на отворениот фонд;
- односите помеѓу друштвото за управување и инвеститорот се тешко нарушени поради постоење на судска или друга постапка и

- постои основано сомнение дека е извршено или има обид да биде извршено перење пари или финансирање на тероризам согласно со прописите од областа на спречување перење пари и финансирање на тероризам.

Доколку друштвото го одбие склучувањето на договорот за вложување е должен за тоа да го извести инвеститорот, а одбивањето на склучувањето на договорот е можно се до моментот на упис на инвеститорот во Регистарот на удели.

Доколку е извршена уплата на парични средства од страна на инвеститорот, а друштвото го одбие склучувањето на договорот за вложување, друштвото е должно на инвеститорот да му ја врати целата сума на уплатени средства на сметката од која е извршена уплатата во рок пет дена од денот на одбивањето на договорот.

4. ПРОФИЛ НА ИНВЕСТИЦИСКИТЕ РИЗИЦИ И УСПЕШНОСТА

4.1 Видовите на инвестициски ризици, и нивната поврзаност со вложувањата и структурата на Фондот

Стратегијата согласно која се гради портфолиото на Фондот ВФП ПРЕМИУМ ИНВЕСТ содржи високо ниво на ризик, кој е повисок од ризикот карактеристичен за паричните фондови или пак за фондовите кои инвестираат исклучиво во должнички хартии од вредност (обврзници), но во исто време е понизок од ризикот на оние фондови кои исклучиво инвестираат во акции од mid-cap, small-cap или start up компании.

Инвеститорите треба да се свесни дека со вложувањето во Фондот преземаат определени инвестициски ризици, со оглед на фактот дека вредноста на финансиските инструменти на пазарот на капитал секојдневно се менува т.е. вредноста на уделот може да расте или опаѓа и повратот на почетната инвестирана сума во секој момент, не е загарантиран. Инвестицискиот ризик претставува веројатност приносот од вложувањето во определен момент да биде помал од очекуваниот или негативен.

Друштвото ќе воспостави сеопфатен и ефикасен систем за управување со ризици соодветен на природата, видот и обемот на работењето на Фондот, кој ќе содржи: стратегија и политика за управување со ризици; постапки и мерки за управување со ризици и техники за мерење на ризиците и проценка, следење и преиспитување на управувањето со ризици.

Со цел креирање на реална слика во однос на овој вид на вложување и донесување на разумна одлука за купување на удели од Фондот потенцијалните вложувачи се должни да го земат во предвид универзалното инвестициско правило согласно кое очекуваниот принос на вложените средства е соодветен на ризикот кој се презема со тоа вложување, односно, колку е повисок очекуваниот принос на вложените средства толку е повисок и ризикот кој се презема. Индикаторот на синтетички ризик и принос (ризична класа), согласно Одлуката за утврдување на начинот на пресметување на приносот по удел во

отворен инвестициски фонд и за пресметување на волатилноста на инвестициски фонд од Комисијата (Сл. весник на Република Северна Македонија бр. 170/2010) за Фондот изнесува ризична класа 6.

Табеларен приказ на видови ризици и оценка на нивно влијание врз Фондот (четири нивоа: низок, среден, висок, екстремно висок)

Вид на ризик	Степен на влијание
Пазарен ризик	Висок
Каматен ризик	Низок
Кредитен ризик	Низок
Ликвидносен ризик	Низок
Валутен ризик	Среден
Ризик од промена на даночните прописи	Низок
Политички ризик	Низок
Оперативен ризик	Среден

Пазарен ризик

Нето вредноста на уделот во Фондот зависи од движењето на пазарните цени на хартиите од вредност кои се составен дел на портфолиото на Фондот. Намалувањето на цената на хартиите од вредност може да доведе до намалување на вредноста на портфолиото на Фондот и на остварените приноси и обратно, зголемувањето на цената на хартиите од вредност може да доведе до зголемување на вредноста на портфолиото на Фондот и на неговите приноси. Со цел на заштита од пазарниот ризик, Друштвото ќе се залага за негово минимизирање преку диверзифицирање на портфолиото, согласно со принципот на дистрибуција на ризикот.

Каматен ризик

Промената на каматните стапки може позитивно или негативно да се одрази на вредноста на средствата на Фондот, а особено на оној дел од средствата кој ќе биде инвестиран во депозити во овластени банки во Р. Северна Македонија. Со цел намалување на овој ризик, Друштвото средствата од фондот ќе ги орочува на различен временски период до максимум една година. Кредитен ризик Кредитниот ризик представува веројатност дека издавачот на одредена хартија од вредност нема да биде во состојба, во целост или делумно, да ги подмири своите обврски во моментот кога тие ќе доспеат. Неисполнувањето на обврските од страна на издавачите на хартии од вредност би имало влијание на ликвидноста и би ја намалило вредноста на Фондот. Друштвото ќе го минимизира овој ризик со тоа што во своето портфолио Фондот нема да вложува во должнички хартии од вредност (обврзници).

Ликвиден ризик

Ризик поврзан со ликвидноста представува веројатност дека Фондот во одреден момент ќе има потешкотии при изнаоѓање на средства за да ги подмири обврските поврзани со повлекување на удели од Фондот како резултат на неможноста брзо да се продадат финансиските средства по цена приближно еднаква на нивната реална вредност, пред сè поради моменталната неповолна побарувачка на пазарот. Друштвото ќе управува со ликвидниот ризик преку вложување во ликвидни хартии од вредност на најликвидните берзи.

Кредитен ризик

Кредитниот ризик представува веројатност дека издавачот на одредена хартија од вредност нема да биде во состојба, во целост или делумно, да ги подмири своите обврски во моментот кога тие ќе доспеат. Неисполнувањето на обврските од страна на издавачите на хартии од вредност би имало влијание на ликвидноста и би ја намалило вредноста на Фондот. Друштвото ќе го минимизира овој ризик со тоа што во своето портфолио Фондот нема да вложува во должнички хартии од вредност (обврзници).

Валутен ризик

Валутниот ризик претставува форма на ризик која се јавува при промената на цената на една валута во однос на друга. Фондот во своето портфолио поседува хартии од вредност деноминирани во различни валути и можните промени на овие валути во однос на домашната валута може да доведат до зголемување или намалување на вредноста на уделите. Овој ризик Друштвото ќе го редуцира со диверзифицирање на портфолиото во различни странски валути.

Ризик од промена на даночните прописи

Ризикот од промена на даночните прописи представува веројатност дека законодавната власт, во Република Северна Македонија или во странство, ќе ги промени даночните прописи на начин кој негативно би влијаел на приносот на Фондот. Ризикот од промена на даночните прописи во целост е надвор од доменот на влијание на Друштвото.

Политички ризик

Можноста од евентуални политички кризи во земјите во коишто инвестирал Фондот согласно овој Проспект, може да доведе до промена на имотот на Фондот. За да се заштити од овој ризик Друштвото ќе го инвестира имотот на Фондот на начин што ќе овозможи што помало изложување на пазарите на кои може да се очекува политичките кризи да имаат поголемо влијание

Оперативен ризик

Ризик од загуба поради несоодветни или слаби внатрешни процеси, несоодветен кадар и несоодветни или слаби системи и надворешни настани. Оперативниот ризик го вклучува и правниот ризик, ризикот од перење пари и финансирање на тероризмот, како и ризикот од несоодветност на информациските системи за работа.

4.2. Ризиците поврзани со друштвото за управување и начинот на управување со тие ризици

Друштвото управува со капиталот за да се обезбеди дека ќе продолжи да работи и во иднина според принципот на континуитет преку настојување да постигне оптимален баланс помеѓу долговите и вкупната главнина. Структурата на капиталот на Друштвото се состои од уплатен капитал, законски резерви, останати резерви, неконтролирачко учество и акумулирана добивка.

Ризик на задолженост

Раководството ја следи структурата на изворите на финансирање на Друштвото на годишна основа. Како дел од ова следење, Раководството ги анализира трошокот на капиталот и ризиците поврзани со секоја одделна класа на капиталот.

Оперативен ризик

Оперативен ризик е ризикот од директна или индиректна загуба која произлегува од голем број различни причини поврзани со процесите на Друштвото, вработените, технологијата и инфраструктурата и од надворешни фактори различни од кредитни, пазарни ризици и ризици на ликвидност, како што се оние кои произлегуваат од барањата на законската регулатива и општо прифатените стандарди за корпоративно однесување. Оперативните ризици произлегуваат од сите операции на Друштвото. Примарната одговорност за развој и имплементација на контроли кои се однесуваат на оперативниот ризик е на Раководство на Друштвото. Друштвото активно ја прати изложеноста на оперативен ризик во сите организациски делови и процеси. Валутен ризик Друштвото своето работење доминантно го одвива во рамките на платниот промет во РСМ. Според тоа најголем број од трансакциите се одвиваат во домашна валута. Само одреден број плаќање во мал обем се реализираат кон странство и тоа се единствените случаи во кои промената на курсот може негативно да влијае врз Друштвото. Влијанието на овој ризик е мал.

Пазарен ризик

Ризикот од цената на капиталот е веројатноста дека цената на капиталот ќе флукуира и ќе влијае на фер вредноста на вложувањата во акции и останатите инструменти чија вредност произлегува од конкретни вложувања во акции или од индексот на цените на капиталот. Друштвото е изложено на ризик од промена на цените на вложувањата во хартии од вредност и истиот е надвор од контрола на Друштвото. Како мерка која може да се превземе за да се управува со овој ризик е диверзификација на хартиите од вредност по видови на имот.

Кредитен ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај кога неговите купувачи нема да бидат во состојба да ги исполнат своите обврски за плаќање, како и од пари и парични средства,

депозити во банки и финансиски институции. Друштвото нема изложеност на кредитен ризик за побарувањата од Фондовите со кои тоа управува.

Каматен ризик

Друштвото се изложува на ризик од промени на каматни стапки во случај кога користи кредити и позајмици договорени по варијабилни каматни стапки или кога има пласирано средства кај други друштва или банки договорени по варијабилни каматни стапки.

Ликвидносен ризик

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвото нема да биде во состојба со своите парични средства редовно да ги плаќа обврските спрема своите доверители. Друштвото ги менаџира своите средства и обврски на таков начин што може да ги исполни сите свои доспеани обврски во секое време.

4.3 Изјава Фондот е основан со одобрение од Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија со Решение број УП 1 08-94 од 18.11.2014 година.

4.4. Изјава Над 35% од имотот на фондот може да биде вложен на територијата на следните држави, локални самоуправи или меѓународни организации, наведени во точка 3, дел А) од овој Проспект, односно во:

Пазар/Земја членка	Процент од портфолио
Р. Северна Македонија	до 100%
Земји членки на ОЕЦД	до 100%
Земји членки на ЕУ	до 100%
Земји членки на ЦЕФТА	до 100%
Држави кои не се членки на ОЕЦД, ЕУ и ЦЕФТА чии регулирани пазари на хартии од вредност се членки на светска федерација на берзи - WFE	до 100%

4.5. Дозволени вложувања во деривативни финансиски инструменти, при што во проспектот се наведуваат податоци за вложувања во временски и опциски договори или користење на други договори за финансиски деривативни инструменти и слични инструменти и техники за обезбедување од ризик.

Фондот нема да вложува во термински и опциски договори и други деривативни финансиски инструменти со кои се тргува на регулирани пазари и/или деривативни финансиски инструменти со кои се тргува преку шалтер или инструменти кои имаат и кои нудат финансиски лост левериџ.

4.6 Изјава: Средствата на Фондот ќе бидат инвестирани во согласност со членот 66 од Законот и согласно Правилникот за дозволени вложувања, ограничувања на вложувањата и пречекорување на ограничувањата за вложување на имотот на Фондот, донесен од Комисијата.

4.7 Волатилност на нето вредноста на имотот на фондот

Волатилноста на нето вредноста на имотот на Фондот ќе се пресметува согласно Одлуката за утврдување на начинот на пресметување на приносот по удел во отворен инвестициски фонд и за пресметување на волатилноста на инвестициски фонд донесена

од Комисијата (Службен весник на РМ бр.170/2010). Волатилноста на нето вредноста на имотот на Фондот е директно поврзана со начинот и техниката на управување на средствата на Фондот. Волатилноста на нето вредноста на имотот на Фондот е поврзана со волатилноста на финансиските инструменти во коишто фондот инвестира. Волатилноста на нето вредноста на имотот на фондот се мери со употреба на стандардна девијација. Согласно правилата за пресметка стандардната девијација на фондот изнесува 16.32% или ризична класа 6.

4.8. Начинот и времето на пресметка на нето вредноста на имотот на инвестицискиот фонд, како и основата врз основа на која се пресметува нето вредноста на отворениот фонд

Нето вредноста на имотот на Фондот се утврдува како разлика помеѓу вредноста на имотот на Фондот (односно пазарната вредност на финансиските инструменти во кои се вложени средствата на Фондот) и вредноста на вкупните обврски на Фондот. Имотот на Фондот на денот на вреднување претставува збир на вредноста на сите видови на средства кои со Законот се пропишани како дозволени вложувања и кои се во согласност со ограничувањата за вложување на средствата на Фондот. Нето вредноста на имотот на Фондот на денот на вреднување се пресметува врз основа на пазарните вредности на хартиите од вредност и депозитите во финансиските институции и други имотни вредности на Фондот, со одземање на обврските на Фондот на истиот ден, согласно Правилникот за утврдување на нето вредноста на имотот на отворен и затворен инвестициски фонд и за пресметување на нето вредноста на имотот по удел или по акции во инвестицискиот фонд.

4.9. Времето, начинот и зачестеноста на пресметка на цените на уделите, како и начинот на објавување на тие цени, опис на износот и зачестеноста на плаќањето на дозволените надоместоци и трошоци за издавање и откуп на уделите

Нето вредноста на имотот на Фондот по удел е нето вредност на имотот на Фондот поделена со бројот на уделите на Фондот на денот на вреднување. Ден на вреднување е денот за кој се пресметува нето вредноста на имотот на Фондот. Денот на вреднување (т-1) му претходи на денот на пресметка (т) во текот на кој што се пресметува нето вредноста на имотот на Фондот. Вкупниот број на удели на Фондот на денот на вреднувањето се утврдува со намалување на бројот на удели од претходниот ден на вреднување кои Фондот ги повлекол за сметка на лицата кои на денот на вреднувањето поднеле барање за откуп на уделите во Фондот и со тоа престанале да бидат сопственици на уделите, а се зголемува за бројот на удели кои Фондот ги издал на лицата чии средства на денот на вреднувањето се евидентирани на сметката на Фондот со цел за купување на удели во Фондот, а се во согласност со условите во Проспектот и Статутот на Фондот. Нето вредноста по удел и вкупниот број на удели на Фондот се пресметува и изразува во четири децимални места. Сите зголемувања и намалувања на бројот на удели во Фондот се пресметани и изразени во четири децимални места.

Нето вредноста на имотот на Фондот и нето вредноста на имотот по удел се пресметува секој работен ден до 16:00 часот за секој ден од годината.

5. ИСТОРИСКИ ПОДАТОЦИ ЗА ПРИНОСОТ НА ФОНДОТ

Друштвото за управување ја пресметува просечната стапка на принос по удел за следниве периоди: 12 месеци, 2 години и 5 години, односно од датумот на основање на Фондот до денот на известување.

При пресметката на просечната стапка на принос се употребуваат седмични приноси на Фондот.

Просечната стапка на принос, заклучно со 02.08.2022 година, изнесува:

- +0,19% за 12 месеци;
- +1,09% за 24 месеци;
- +0,59% за 60 месеци;
- +0,48% од основањето (04.12.2014 година).

Приносот во минатото е од информативен карактер и не претставува индикација за можниот принос во иднина. Остварениот принос во минатото е изразен по одбивањето на сите трошоци кои се наплатуваат на товар на имотот на Фондот.

Ажурирани податоци од добиените резултати за просечната стапка на принос по удел се објавуваат квартално на официјална веб-страница, најдоцна во рок од 10 дена по истекот на кварталот за кој се однесуваат податоците.

При објавувањето на податоци за рекламни цели, се употребува стапка на принос по удел за одреден временски период, која се изразува во проценти со заокружување на две децимални места.

6. НАЧИН НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ НА НАДОМЕСТОЦИТЕ И ТРОШОЦИТЕ НА ТОВАР НА ИМОТОТ НА ФОНДОТ И ИНВЕСТИТОРОТ

НАДОМЕСТОЦИ И ТРОШОЦИ НА ТОВАР НА ИМОТОТ НА ФОНДОТ

На товар на имотот на Фондот се пресметуваат следните надоместоци и трошоци:

- ✓ Надоместок за управување со Фондот;
- ✓ Надоместок на депозитарната банка;
- ✓ Трошоци во врска со купопродажба на имотот на Фондот;
- ✓ Други трошоци кои ќе произлезат во текот на работењето.

6.1 НАДОМЕСТОК ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ФОНДОТ

Надоместокот кој се наплатува од Фондот е надоместокот за управување на Друштвото, а како основица се користи вкупната вредност на имотот на фондот намалена за износот на обврските на фондот врз основа на вложувањата во финансиски инструменти, на денот на вреднување на Фондот, по следната формула:

Остварен годишен надомест за управување $\times 1 / 365$

Друштвото наплатува надоместок за управување во висина од 2,00% годишно од вкупната вредност на имотот на фондот намалена за износот на обврските на фондот врз основа на вложувањата во финансиски инструменти и истиот во целост му припаѓа на Друштвото. Друштвото го наплатува надоместокот за управување еднаш месечно, како збир на сите дневни вредности на надоместок за месецот на кој што се однесува пресметката.

6.2. НАДОМЕСТОК НА ДЕПОЗИТАРНАТА БАНКА

Друштвото на товар на имотот на Фондот плаќа надоместоци и трошоци на депозитарната банка за работите кои се дефинирани во договорот со депозитарната банка, Законот, Статутот и Проспектот на Фондот и Тарифата за надоместоци и трошоци за вршење на работи на Депозитарната банка.

На товар на имотот на Фондот, Друштвото на Депозитарната банка и плаќа надоместок пресметан на годишно ниво, кој се пресметува од вкупната вредност на имотот на фондот намалена за износот на обврските на фондот врз основа на вложувањата во финансиски инструменти на Фондот, на денот на вреднување на имотот на Фондот, со примена на следниве стапки:

До 1.000.000.000,00 денари	0,21%
Од 1.000.000.001,00 – 1.800.000.000,00 денари	0,19%
Над 1.800.000.001 денари	0,17%

Процентот се искажува на годишно ниво со примена на пропорционална метода actual/actual, а наплатата на надоместокот се врши на месечна основа.

Исто така, на товар на имотот на Фондот, Друштвото на депозитарната банка и плаќа за трошоците на суб-депозитарна банка. Износот на овие трошоци е еднаков на реално остварените трошоци.

6.3 ТРОШОЦИ ВО ВРСКА СО КУПОПРОДАЖБА НА ИМОТОТ НА ФОНДОТ

Овие трошоци ги содржат сите трошоци поврзани со купување и продавање на имотот на Фондот (на пример: трошоци за брокерски провизии, берзанска такса, такса за Централен депозитар на хартии од вредност, даноци и евентуални други трошоци поврзани со порамнувањето на трансакциите). Износот на овие трошоци е во висина на

стварните трошоци кои произлегуваат од договорите, односно тарифниците на релевантните институции и истите се на товар на имотот на Фондот. Трошоците за купување и продавање се разликуваат во зависност од типот на хартиите од вредност и големината на налогот.

6.4. ДРУГИ ТРОШОЦИ КОИ ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ВО ТЕКОТ НА РАБОТЕЊЕТО

Останати трошоци кои ќе произлезат во текот на работењето, а се наплатуваат на товар на имотот на Фондот се:

- ✓ Трошоци за годишна ревизија;
- ✓ Трошок за исплата на даноци на отворениот фонд;
- ✓ Трошоци за месечен надомест на Комисијата;
- ✓ Трошоци за враќање на данок на дивиденда доколку износот на истите е понизок од износот на приливот од повратот на данокот на дивиденда (при исплата на дивиденда од странство се задржува данок на добивка од страна на исплаќачот во земјата на исплата. Врз основа на меѓународните договори за одбегнување на двојно оданочување склучени меѓу Р. Северна Македонија и други земји, Друштвото има право да поведе постапка за враќање на задржаниот данок при исплата на дивиденда. Друштвото ќе покрене ваква постапка само во случаите во кои износот на вратен данок ќе биде поголем од реално настанатите трошоци за покренување на постапката)

Овие трошоци ги содржат трошоците кои ќе произлезат во текот на работењето на Фондот и ќе се наплатуваат на товар на имотот на Фондот во висина на реално остварените трошоци кои произлегуваат од договорите, односно тарифниците на релевантните институции.

Годишниот надомест за управување и надоместот за депозитарна банка вклучувајќи ги и останатите трошоци за работа на товар на инвестицискиот фонд е очекувано да влијаат на намалување на идните очекувани приноси на фондот во процент од околу 2,30% на годишно ниво.

НАДОМЕСТОЦИ И ТРОШОЦИ КОИ СЕ НАПЛАТУВААТ ОД ИНВЕСТИТОРОТ

Надоместоците кои може да се наплатуваат од инвеститорот во Фондот се:

- влезен надоместок кој се одбива од износот за уплата во моментот на продажба на уделите
- Начинот на наплата на влезниот надоместок е објаснет во точка 6.5.
- излезен надоместок кој се одбива од нето вредноста на имотот на Фондот по удел во моментот на откуп;

- При откуп на удели Друштвото нема да наплатува излезен надоместок.

- трошоци за печатење на обрасци за запишување на удели;
 - Трошоците за печатење на обрасци за запишување на удели нема да се пресметуваат и наплатуваат. Овие трошоци се на товар на Друштвото.

6.5. ТРОШОЦИ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА УДЕЛИ – ВЛЕЗЕН НАДОМЕСТОК

Влезен надоместок претставува надоместок кој инвеститорот го плаќа при уплата на средства во Фондот, со цел купување на удели и истиот се одбива од износот на првата уплата.

Износот на влезен надомест ќе се утврдува според скалата прикажана во табелата подолу:

Износ (MKD)	Влезен надомест
до 920.000	5%
920.001 - 1.535.000	4,5%
1.535.001 - 3.070.000	4%
3.070.001 - 6.145.000	3,5%
6.145.001 - 15.370.000	3%
15.370.001 - 30.745.000	2,5%
30.745.001 - 61.490.000	2%
61.490.001 - 153.745.000	1,5%
над 153.745.001	1%

Износ (EUR)	Влезен надомест
до 14.999	5%
15.000 - 24.999	4,5%
25.000 - 49.999	4%
50.000 - 99.999	3,5%
100.000 - 249.999	3%
250.000 - 499.999	2,5%
500.000 - 999.999	2%
1.000.000 - 2.499.999	1,5%
над 2.500.000	1%

Износите во втората табела и во сите примери подолу во статутот се во Евра по просечен среден курс на НБРМ и се исклучиво од информативен карактер.

При уплата на парични средства на жиро сметка на Фондот, со цел на дознака купување удели од Фондот, без поднесување на Барање за купување ќе се издадат удели за 26

износот на уплатата намален за влезен надоместок пресметан на износот на уплатата според табелата од овој став, исклучиво само доколку Клиентот нема веќе започнат план во Фондот кај кој не се исполнети ограничувачките параметри на планот (договорен износ или време на траење на планот).

Плановите за уплата се детално објаснети подолу во точка 6.5.2, 6.5.3, 6.5.4.

6.5.1. ЕДНОКРАТНА УПЛАТА

Кога инвеститорот ќе се одлучи за еднократна уплата во Фондот, износот на влезен надомест ќе се утврди според табелата во став 2 од оваа точка.

Минималниот паричен износ за купување на удели преку еднократна уплата изнесува 1.000 денари.

Влезниот надоместок се пресметува со примена на следната формула

$$\text{влезен надоместок} = \text{вкупен износ на уплата} - \frac{\text{вкупен износ на уплата} \times 100}{100 + \% \text{ влезен надоместок}}$$

Пример: Доколку едно лице инвестира 15.000,00 евра како еднократна уплата, според табелата влезниот надомест би бил 4,5% од уплатата, односно 645,93 евра, или 15.000 - ((15.000,00x100) / (100+4,5)).

Клиентот има право во секое време да побара целосен или делумен откуп на уделите. Клиентот има право повторно да го уплати износот кој му е исплатен со откупот без да му се наплати дополнителен влезен надомест за тој износ. Во случај на идни еднократни уплати кои го надминуваат претходно откупениот износ, Друштвото ќе наплатува влезен надомест во согласност со табелата од став 2 од точка 6.5. Во случај кога клиентот веќе има средства во Фондот за идните уплати процентот за влезен надомест за новата уплата ќе се определува како збир од постоечките уплати и износот на новата уплата.

6.5.2. ПРОГРАМИРАН ПЛАН

Инвеститорите можат да изберат Програмиран план на уплати, односно да инвестираат врз база на еднакви годишни уплати. Програмираниот план се склучува на временски период од минимум 10 години до максимум 30 години. Минималниот износ на програмиран план изнесува 153.000,00 денари.

Инвеститорите при првата уплата (првата годишна уплата) имаат обврска да уплатат износ повисок од износот на влезниот надоместок за Програмираниот план.

Следните годишни уплати можат да се уплатуваат и месечно, квартално и полугодишно.

При креирање на Програмиран план, инвеститорот може да стекне поповолен износ на влезниот надоместок во однос на еднократните уплати, во зависност од вкупниот

договорен износ на планот. Процентот на влезниот надоместок се определува согласно табелата на влезни надоместоци во точка 6.5.

Влезниот надоместок е дел од првата уплата и се применува следната формула:

влезен надоместок = вкупен договорен износ	-	$\frac{\text{Вкупно договорен износ} \times 100}{100 + \% \text{ влезен надоместок}}$
--	---	---

Пример: Инвеститорот кој ќе одлучи да инвестира вкупно 26.000,00 евра во период од 25 години со еднакви годишни уплати по 1.000 евра годишно, влезниот надомест ќе изнесува 1.000 евра, пресметан по формула $26.000 - ((26.000 \times 100) / (100+4)) = 1.000$. Првата уплата треба да изнесува 2.000 евра.

Барање за купување кај уплати по Програмиран план се поднесува само еднаш односно при првата уплата на средства за активирање на планот.

Инвеститорот кој пристапил на Програмираниот план истиот го завршува кога во целост ќе го уплати договорениот износ на инвестицијата или кога ќе измине временскиот период за кој е склучен.

Во случај на пренос на паричните средства за купени удели, од еден во друг фонд управуван од страна на Друштвото, врз база на поднесено Барање за пренос, не доаѓа до прекин на планот.

Во случај кога се врши пренос на удели по основ на наследство или договор за подарок, освен што се пренесуваат удели запишани во регистарот на удели со самиот пренос се овозможува и пренос на планот на вложување. Исто така на лицето на кое се пренесени уделите важат правата како и за секој редовен клиент.

Клиентот има право во секое време да побара целосен или делумен откуп на уделите при што не доаѓа до прекин на планот. Клиентот има право повторно да го уплати износот кој му е исплатен со откупот, а потоа да продолжи и понатаму да врши уплати под истиот број на барање без да му се наплатува дополнителен надомест до исполнување на ограничувачките параметри на планот (договорен износ или време на траење на планот). Во случај кога клиентот ќе изврши откуп на сите удели и доколку во времетраење од 60 месеци (без прекин) неговата состојба на удели изнесува 0 го губи правото по истекот на 60-те месеци да врши уплати без надоместок под истиот број на барање, како и повторно да го уплати износот кој му е исплатен со откупот.

Во случај кога клиентот веќе има средства во фондот за идните уплати процентот за влезен надомест за новата уплата ќе се определува како збир од постоечкиот план за уплата и износот на новата уплата.

6.5.3. КОМБИНИРАН ПЛАН

Инвеститорите можат да изберат Комбиниран план на уплати. Комбинираниот план претставува посебно дизајниран план кој овозможува комбинација од прва еднократна уплата и еднакви годишни уплати. Планот се склучува на временски период од минимум 10 години до максимум 30 години. Планот се состои од еднократна уплата и понатаму продолжува со еднакви годишни уплати согласно утврдената динамика. Минималниот износ на комбиниран план изнесува 153.000,00 денари.

Еднократна уплата со која се активира комбинираниот план треба да биде поголема или еднаква од три (3) годишни уплати.

Влезниот надоместок е дел од првата еднократна уплата и истиот ќе се одреди како збир од вкупниот износ на еднаквите годишни уплати и еднократната уплата, согласно табелата на влезни надоместоци во точка 6.5.

За негова пресметка се користи следната формула:

$$\text{влезен надоместок} = \text{вкупен договорен износ} - \frac{\text{Вкупно договорен износ} \times 100}{100 + \% \text{ влезен надоместок}}$$

Следните годишни уплати можат да се уплатуваат и месечно, квартално и полугодишно.

Пример: Инвеститорот кој ќе одлучи да инвестира на самиот старт еднократна уплата од 10.000 евра и во период од 20 години еднакви годишни уплати по 2.000 евра годишно вкупно ќе инвестира 50.000 евра.

Влезниот надоместок ќе изнесува 1.691 евра пресметан по формула $50.000 - ((50.000 \times 100) / (100 + 3,5)) = 1.691$.

Барање за купување кај уплати по Комбиниран план се поднесува само еднаш односно при првата уплата на средства за активирање на планот.

Инвеститорот кој пристапил на Комбиниран план истиот го завршува кога во целост ќе го уплати договорениот износ на инвестицијата или кога ќе измине временскиот период за кој е склучен.

Во случај на пренос на паричните средства за купени удели, од еден во друг фонд управуван од страна на Друштвото, врз база на поднесено Барање за пренос, не доаѓа до прекин на планот.

Во случај кога се врши пренос на удели по основ на наследство или договор за подарок, освен што се пренесуваат удели запишани во регистарот на удели со самиот пренос се овозможува и пренос на планот на вложување. Исто така на лицето на кое се пренесени уделите важат правата како и за секој редовен клиент.

Клиентот има право во секое време да побара целосен или делумен откуп на уделите при што не доаѓа до прекин на планот. Клиентот има право повторно да го уплати износот кој му е исплатен со откупот, а потоа да продолжи и понатаму да врши уплати под истиот

број на барање без да му се наплатува дополнителен надомест до исполнување на ограничувачките параметри на планот (договорен износ или време на траење на планот). Во случај кога клиентот ќе изврши откуп на сите удели и доколку во времетраење од 60 месеци (без прекин) неговата состојба на удели изнесува 0 го губи правото по истекот на 60-те месеци да врши уплати без надоместок под истиот број на барање, како и повторно да го уплати износот кој му е исплатен со откупот.

Во случај кога клиентот веќе има средства во фондот за идните уплати процентот за влезен надомест за новата уплата ќе се определува како збир од постоечкиот план за уплата и износот на новата уплата.

6.5.4. ИНВЕСТИЦИСКИ ПЛАН

Инвестицискиот план претставува договор за купување на удели во Фондот во име и за сметка на трето лице, кое со вклучувањето во инвестицискиот план станува сопственик на удели од Фондот т.е краен корисник. Овој договор се склучува помеѓу правно лице – работодавач, здружение на работодавачи, професионално здружение, синдикат, здружение на граѓани, конзорциум или друг облик на организирање/здружување на лица кој е регистриран во согласност со закон (во натамошниот текст: Организатор) и Друштвото. На основа на овој договор Организаторот се обврзува да уплати определен паричен износ за купување на удели во Фондот во име и за сметка на крајниот корисник.

Друштвото е должно да ги инвестира уплатените средства во согласност со Законот и овој Проспект со цел остварување на принос и минимизирање на ризикот од инвестирањето. Барање за купување кај уплати по Инвестициски план се поднесува само еднаш односно при првата уплата на средства за активирање на планот. Првата уплата по Инвестицискиот план се извршуваат на годишно ниво. Следните годишни уплати можат да се уплатуваат месечно, квартално и полугодишно.

Минималниот паричен износ за купување на удели преку уплата по инвестициски план изнесува 1.000,00 денари.

Организаторот е должен да достави до Друштвото известување за престанок на работен однос, деловен однос, односно за престанок на сите идни уплати на сметка на било кој член, по било кој основ. Член на инвестициски план на кого му престанал работниот однос, деловниот однос, односно својство на член на Организаторот, може да остане во Фондот или да поднесе Барање за делумен или целосен откуп на удели, согласно со Статутот и Проспектот на Фондот.

Влезниот надоместок за издавање на удели кај уплати по Инвестициски план се пресметува и наплатува со првата уплата за целиот договорен износ за вложување, со што Организаторот на Инвестицискиот план може да се стекне со поповолни услови за купување на удели во зависност од висината на вкупно договорениот износ на Инвестицискиот план, а согласно табелата во точка 6.5.

6.5.5. ДОПОЛНИТЕЛНО НАМАЛУВАЊЕ НА ВЛЕЗЕН НАДОМЕСТОК

Друштвото може да го намали или во целост да го ослободи од плаќање на влезен надоместок инвеститорот доколку се работи за полиси за животно осигурување врзани со инвестициски фондови-т.н. unit linked продукти или доколку инвеститорот е банка, инвестициски фонд, осигурителна компанија, пензиски фонд, како и други институционални инвеститори.

Друштвото може да го намали или во целост ослободи од плаќање на влезен надоместок инвеститорот и доколку истиот има пристапено во друг фонд управуван од Друштвото.

6.5.6. ТРОШОЦИ ЗА ПРЕМИН ОД ЕДЕН ВО ДРУГ ФОНД УПРАВУВАН ОД ДРУШТВОТО

Сопствениците на удели имаат можност да извршат пренос на уделите од еден во друг Фонд управуван од страна на Друштвото. Во случај на пренос на уделите од еден во друг Фонд ќе се наплатува влезна провизија согласно важечките услови на Фондот во кој се пристапува, освен ако веќе еднаш е наплатено влезна провизија. Бројот на удели кој ќе биде пренесен не е ограничен временски ниту според вредност, односно може да се прават неограничен број на преноси.

7. ЦЕЛЕН ПАЗАР И СТРУКТУРА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ

Пазарите, земјите и инструментите кои ќе бидат дел од портфолиото на фондот се прикажани во точка 3. Опис на елементите поврзани со вложувањето.

ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРУКТУРАТА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ НА ДЕН 02.08.2022 ГОДИНА
ВФП ПРЕМИУМ ИНВЕСТ - отворен инвестициски фонд
910000000059

позиција	број на акции	набавна цена по акција	вкупно набавна цена	вредност на датумот на извештајот	вредност по акција	учество во сопственоста на издавачот (%)	учество во имотот на фондот (%)
АКЦИИ							
Обични акции							
МКАЛКА101011 /ALK	1.242,0000	18.440,1700	22.902.691,1400	21.236.784,1200	17.098,8600	0,09%	0,87%
Приоритетни акции							
Акции на затворени инвестициски фондови							
Вкупно акции од домашни издавачи			22.902.691,1400	21.236.784,1200			0,87%
Обични акции							

BE0974293251 / 1NBA	7.206,0000	3.305,3498	23.818.350,3944	22.462.410,2493	3.117,1816	0,00%	0,92%
US0378331005 / AAPL	6.180,0000	9.655,1202	59.668.642,5394	59.425.452,0986	9.615,7689	0,00%	2,44%
CH0012221716 / ABBN	6.092,0000	2.075,4437	12.643.602,8376	10.991.697,2751	1.804,2839	0,00%	0,45%
US00287Y1091 / ABBV	43,0000	7.362,1854	316.573,9739	362.778,4858	8.436,7090	0,00%	0,01%
NL0011794037 / AD	2.390,0000	1.857,1296	4.438.539,8516	3.984.439,3855	1.667,1295	0,00%	0,16%
US00724F1012 / ADBE	254,0000	30.833,0936	7.831.605,7785	6.257.661,9088	24.636,4642	0,00%	0,26%
DE000A1EWWW0 / ADS	1.439,0000	15.603,9564	22.454.093,2596	14.785.127,2394	10.274,5846	0,00%	0,61%
NL0012969182 / ADYEN	224,0000	104.636,7719	23.438.636,9120	24.106.040,0000	107.616,2500	0,00%	0,99%
FR0000120073 / AI	3.733,0000	8.440,8295	31.509.616,6924	30.292.847,7866	8.114,8802	0,00%	1,24%
NL0000235190 / AIR	4.486,0000	6.836,7262	30.669.553,6691	28.342.531,4018	6.317,9963	0,00%	1,16%
NL0000235190 / AIR GR	745,0000	6.884,9684	5.129.301,4878	4.708.739,7945	6.320,4561	0,00%	0,19%
DE0008404005 / ALV	3.602,0000	12.588,6857	45.344.445,7219	39.038.039,4376	10.837,8788	0,00%	1,60%
US0311621009 / AMGN	1.388,0000	13.810,5389	19.169.028,0491	20.344.919,0632	14.657,7227	0,00%	0,83%
US0231351067 / AMZN	1.680,0000	9.065,0035	15.229.205,8316	13.544.694,8582	8.062,3184	0,00%	0,56%
NL0010273215 / ASML	2.643,0000	42.447,2102	112.187.976,4533	89.831.041,2195	33.988,2865	0,00%	3,68%
US0258161092 / AXP	2.219,0000	9.586,3718	21.272.159,0445	20.215.914,7579	9.110,3717	0,00%	0,83%
GB0009895292 / AZN	4.056,0000	6.290,1880	25.513.002,6579	32.124.093,7618	7.920,1415	0,00%	1,32%
US0970231058 / BA	1.951,0000	10.946,4932	21.356.608,1396	19.143.756,2197	9.812,2789	0,00%	0,79%
GB0031348658 / BARC	5.821,0000	137,3079	799.269,4547	684.362,2461	117,5678	0,00%	0,03%
DE000BASF111 / BAS	8.100,0000	3.741,2386	30.304.032,2558	21.787.309,5300	2.689,7913	0,00%	0,89%
GB0002875804 / BATS	6.875,0000	2.109,1510	14.500.413,1663	16.494.401,7459	2.399,1857	0,00%	0,68%
DE000BAY0017 / BAYN	8.356,0000	3.034,5512	25.356.709,8319	29.803.428,7600	3.566,7100	0,00%	1,22%
DE0005200000 / BEI	250,0000	5.569,8483	1.392.462,0650	1.568.122,5000	6.272,4900	0,00%	0,06%
AU000000BHP4 / BHP	3.582,0000	1.615,0203	5.785.002,5946	5.730.571,3321	1.599,8245	0,00%	0,24%
US09857L1089 / BKNG	31,0000	130.454,7723	4.044.097,9422	3.644.467,1744	117.563,4572	0,00%	0,15%
DE0005190003 / BMW	1.313,0000	5.453,3732	7.160.279,0510	6.546.637,1698	4.986,0146	0,00%	0,27%
FR0000120644 / BN	755,0000	3.364,2179	2.539.984,5372	2.507.151,1500	3.320,7300	0,00%	0,10%
FR0000131104 / BNP	8.787,0000	3.600,6570	31.638.973,0511	25.072.544,6160	2.853,3680	0,00%	1,03%
FR0000131104 / BNP GY	900,0000	3.743,2240	3.368.901,5820	2.566.370,8350	2.851,5232	0,00%	0,11%
GB0007980591 / BP/	35.085,0000	242,6752	8.514.260,9182	10.397.231,6416	296,3441	0,00%	0,43%
US0846707026 / BRK.B	1.429,0000	16.257,7064	23.232.262,4456	25.090.235,8362	17.557,8977	0,00%	1,03%
GB0030913577 / BT/A	3.000,0000	124,4950	373.484,9096	354.532,8629	118,1776	0,00%	0,01%
US14448C1045 / CARR	1.274,0000	2.949,2241	3.757.311,4575	3.093.820,9258	2.428,4309	0,00%	0,13%

US1491231015 / CAT	2.585,0000	11.241,1981	29.058.496,9954	28.507.371,5936	11.027,9967	0,00%	1,17%
CH0210483332 / CFR	2.450,0000	7.932,3495	19.434.256,1807	17.365.678,4000	7.088,0320	0,00%	0,71%
CH0559601544 / CFRAO	44,0000	59,4683	2.616,6052	1.837,8254	41,7688	0,00%	0,00%
US79466L3024 / CRM	2.411,0000	13.419,6085	32.354.676,1943	26.629.068,9570	11.044,8233	0,00%	1,09%
FR0000120628 / CS	18.893,0000	1.558,4516	29.443.825,3105	25.763.470,1511	1.363,6516	0,00%	1,06%
US17275R1023 / CSCO	1.991,0000	3.445,6550	6.860.299,1687	5.374.621,7063	2.699,4584	0,00%	0,22%
CH0012138530 / CSGN	538,0000	527,6028	283.850,2836	176.844,6264	328,7075	0,00%	0,01%
US22052L1044 / CTVA US	183,0000	2.570,7838	470.453,4369	612.992,1998	3.349,6842	0,00%	0,03%
US1667641005 / CVX	1.195,0000	6.380,7420	7.624.986,6422	11.428.366,3340	9.563,4865	0,00%	0,47%
DE0005810055 / DB1	280,0000	9.065,3317	2.538.292,8760	2.968.486,6400	10.601,7380	0,00%	0,12%
DE0005140008 / DBK	754,0000	679,0063	511.970,7396	389.948,4043	517,1730	0,00%	0,02%
US26614N1028 / DD US	183,0000	4.392,2994	803.790,7917	644.114,6958	3.519,7524	0,00%	0,03%
FR0000125486 / DG	3.738,0000	5.642,4156	21.091.349,3637	21.014.560,9002	5.621,8729	0,00%	0,86%
GB0002374006 / DGE	6.322,0000	2.963,5016	18.735.257,1911	17.908.094,4650	2.832,6628	0,00%	0,73%
US2546871060 / DIS	2.052,0000	8.421,9269	17.281.794,0070	12.912.264,3944	6.292,5265	0,00%	0,53%
US2605571031 / DOW	183,0000	3.084,0706	564.384,9183	566.913,3100	3.097,8869	0,00%	0,02%
DE0005552004 / DPW	8.782,0000	3.283,3571	28.834.441,9136	20.980.907,1465	2.389,0808	0,00%	0,86%
DE0005557508 / DTE	21.630,0000	1.004,5201	21.727.769,7630	25.083.720,7173	1.159,6727	0,00%	1,03%
DE000DTR0CK8 / DTG GY	3.810,0000	0,00	0,00	6.402.136,8338	1.680,3509	0,00%	0,26%
FR0014008VX5 / EAPI FP	357,0000	0,00	0,00	301.029,3401	843,2194	0,00%	0,01%
IT0003128367 / ENL	42.635,0000	434,5320	18.526.270,8394	12.757.870,1555	299,2347	0,00%	0,52%
DE000ENER6Y0 / ENR GY	2.148,0000	1.385,9912	2.977.109,1620	2.020.996,2780	940,8735	0,00%	0,08%
DE000ENAG999 / EOAN	2.040,0000	751,3564	1.532.767,0234	1.117.506,8184	547,7975	0,00%	0,05%
DE0005785604 / FRE	950,0000	2.181,5958	2.072.516,0100	1.406.759,6200	1.480,7996	0,00%	0,06%
US3682872078 / GAZ	27.000,0000	492,0916	13.286.473,0650	0,00	0,00	0,00%	0,00%
US3696043013 / GE US	512,0000	5.136,6740	2.629.977,0839	2.287.948,4559	4.468,6493	0,00%	0,09%
US02079K3059 / GOOGL	2.200,0000	6.923,9506	15.232.691,2533	15.221.171,5128	6.918,7143	0,00%	0,62%
US38141G1040 / GS	2.051,0000	20.590,5017	42.231.118,9348	40.412.664,0822	19.703,8830	0,00%	1,66%
GB00BN7SWP63 / GSK LN	9.768,0000	0,00	0,00	12.164.367,4693	1.245,3284	0,00%	0,50%
US4370761029 / HD	1.940,0000	22.565,5877	43.777.240,2078	35.057.948,1775	18.071,1073	0,00%	1,44%
NL0000009165 / HEIA	650,0000	6.092,4452	3.960.089,3930	3.755.745,6300	5.778,0702	0,00%	0,15%
DE0006048408 / HEN	245,0000	4.233,7749	1.037.274,8505	935.615,6775	3.818,8395	0,00%	0,04%
GB00BMX86B70 / HLN LN	12.210,0000	0,00	0,00	2.785.424,8519	228,1265	0,00%	0,11%

US4385161066 / HON	520,0000	11.337,4393	5.895.468,4547	5.909.866,8595	11.365,1286	0,00%	0,24%
GB0005405286 / HSBA	52.859,0000	336,1342	17.767.717,8404	20.753.892,8361	392,6274	0,00%	0,85%
ES0144580Y14 / IBE1	39.028,0000	626,9666	24.469.253,0207	24.816.277,7324	635,8583	0,00%	1,02%
ES0144580Y14 / IBE SM	8.103,0000	613,9849	4.975.119,9779	5.207.172,1433	642,6228	0,00%	0,21%
US4592001014 / IBM	1.903,0000	7.440,2850	14.158.862,4314	15.073.844,9040	7.921,0956	0,00%	0,62%
IT0000072618 / IES	121.095,0000	133,9363	16.219.014,7520	13.046.683,2678	107,7392	0,00%	0,54%
DE0006231004 / IFX	1.180,0000	2.511,9165	2.964.061,4936	1.920.046,0860	1.627,1577	0,00%	0,08%
GB0004544929 / IMB	2.904,0000	1.186,9426	3.446.881,3264	3.902.334,5151	1.343,7791	0,00%	0,16%
NL0011821202 / INGA	13.865,0000	754,4377	10.460.279,1819	8.042.841,5748	580,0823	0,00%	0,33%
US4581401001 / INTC	2.886,0000	2.800,2404	8.081.493,7944	6.245.343,6767	2.164,0137	0,00%	0,26%
US4781601046 / JNJ	2.222,0000	9.301,6918	20.668.359,0729	23.090.119,2372	10.391,5928	0,00%	0,95%
US46625H1005 / JPM	1.999,0000	8.269,9866	16.531.703,2775	13.506.160,2696	6.756,4584	0,00%	0,55%
US46817M1071 / JXN-W	35,0000	2.274,4477	79.605,6691	57.883,3114	1.653,8089	0,00%	0,00%
US50155Q1004 / KD	253,0000	984,1622	248.993,0265	154.624,5213	611,1641	0,00%	0,01%
FR0000121485 / KER	662,0000	41.780,3619	27.658.599,5578	22.125.716,5150	33.422,5325	0,00%	0,91%
US1912161007 / KO	2.060,0000	3.219,4609	6.632.089,3634	7.878.332,1283	3.824,4331	0,00%	0,32%
IE00BZ12WP82 / LIN	4.053,0000	18.590,6597	75.347.943,5934	72.740.470,7348	17.947,3158	0,00%	2,98%
US5398301094 / LMT	171,0000	19.324,9212	3.304.561,5211	4.406.233,6668	25.767,4483	0,00%	0,18%
DE0007100000 / MBG GY	7.621,0000	4.165,3689	31.744.276,6155	27.088.166,2310	3.554,4110	0,00%	1,11%
FR0000121014 / MC	2.378,0000	42.945,1267	102.123.511,2073	99.293.639,6900	41.755,1050	0,00%	4,07%
US5801351017 / MCD	1.825,0000	14.575,9310	26.601.073,9874	28.630.139,2605	15.687,7475	0,00%	1,17%
US30303M1027 / META UW	1.082,0000	15.779,1306	17.073.019,2577	10.415.966,0650	9.626,5860	0,00%	0,43%
US88579Y1010 / MMM	2.310,0000	8.830,2937	20.397.978,5262	19.677.591,5490	8.518,4379	0,00%	0,81%
GB00BKFB1C65 / MNG	1.415,0000	146,4863	207.278,0671	222.580,5877	157,3008	0,00%	0,01%
US58933Y1055 / MRK US	1.400,0000	4.167,1927	5.834.069,7856	7.370.867,5992	5.264,9054	0,00%	0,30%
US5949181045 / MSFT	3.132,0000	18.088,8143	56.654.166,3274	51.725.772,1956	16.515,2529	0,00%	2,12%
CH0038863350 / NESN:VX	11.449,0000	7.542,1064	86.349.575,9505	84.773.685,4380	7.404,4620	0,00%	3,48%
GB00BDR05C01 / NG/	2.574,0000	778,1762	2.003.025,4528	2.169.132,7832	842,7089	0,00%	0,09%
US6541061031 / NKE	2.132,0000	8.318,0493	17.734.081,0504	14.320.208,6371	6.716,7958	0,00%	0,59%
DK0060534915 / NOVC	10.376,0000	6.083,8174	63.125.689,7574	72.714.698,7952	7.007,9702	0,00%	2,98%
CH0012005267 / NOVN	10.299,0000	4.774,1151	49.168.611,6621	53.276.702,6944	5.172,9976	0,00%	2,19%
US67066G1040 / NVDA	1.021,0000	15.093,7572	15.410.726,1477	11.366.959,0636	11.133,1626	0,00%	0,47%
US68622V1061 / OGN	140,0000	1.655,6761	231.794,6568	267.289,6514	1.909,2118	0,00%	0,01%

FR0000120321 / OR	1.381,0000	25.695,3777	35.485.316,5347	30.895.567,6610	22.371,8810	0,00%	1,27%
US68902V1070 / OTIS	637,0000	4.734,3094	3.015.755,0572	2.965.198,8235	4.654,9432	0,00%	0,12%
US7134481081 / PEP	205,0000	9.445,2381	1.936.273,8015	2.161.937,4727	10.546,0365	0,00%	0,09%
US7170811035 / PFE	2.700,0000	3.210,7611	8.669.054,9160	8.062.498,6524	2.986,1106	0,00%	0,33%
US7427181091 / PG	1.585,0000	8.894,4335	14.097.677,0785	13.520.774,1231	8.530,4569	0,00%	0,55%
US7181721090 / PM	917,0000	5.165,4920	4.736.756,1640	5.436.298,8023	5.928,3520	0,00%	0,22%
GB0007099541 / PRU	1.415,0000	935,8233	1.324.189,9575	996.154,6901	703,9962	0,00%	0,04%
NL0013654783 / PRX	6.140,0000	3.851,0713	23.645.577,9201	23.572.275,6990	3.839,1329	0,00%	0,97%
DE000PSM7770 / PSM	800,0000	863,3943	690.715,4160	406.358,9600	507,9487	0,00%	0,02%
US70450Y1038 / PYPL	375,0000	10.253,7735	3.845.165,0580	2.019.861,3465	5.386,2969	0,00%	0,08%
AT0000606306 / RBI	1.300,0000	1.594,9068	2.073.378,7880	1.002.491,4900	771,1473	0,00%	0,04%
GB00B2B0DG97 / REL	4.087,0000	1.763,7093	7.208.280,0481	7.254.637,9817	1.775,0521	0,00%	0,30%
GB0007188757 / RIO	4.044,0000	3.592,0342	14.526.186,1592	14.263.030,0960	3.526,9610	0,00%	0,59%
GB00B24CGK77 / RKT	2.133,0000	4.656,7213	9.932.786,5628	10.562.456,4089	4.951,9252	0,00%	0,43%
CH0012032048 / ROG	3.169,0000	22.169,0184	70.253.619,2999	63.715.794,2118	20.105,9622	0,00%	2,61%
US75513E1010 / RTX	614,0000	4.679,3920	2.873.146,6978	3.459.206,9250	5.633,8875	0,00%	0,14%
FR0000120578 / SAN	9.723,0000	5.546,1367	53.925.087,1094	57.967.945,0508	5.961,9403	0,00%	2,38%
ES0113900J37 / SAN SM	113.752,0000	181,2142	20.613.476,9390	16.680.004,8978	146,6348	0,00%	0,68%
DE0007164600 / SAP	9.794,0000	7.407,5339	72.549.386,6430	53.982.538,3489	5.511,7969	0,00%	2,21%
US80585Y3080 / SBNC	800,0000	856,6153	685.292,2400	0,00	0,00	0,00%	0,00%
US8552441094 / SBUX	844,0000	6.360,0800	5.367.907,5132	4.245.772,1376	5.030,5357	0,00%	0,17%
GB00BP6MXD84 / SHEL LN	1.127,0000	1.190,8342	1.342.070,1666	1.793.480,0330	1.591,3754	0,00%	0,07%
GB00BP6MXD84 / SHELL NA	32.313,0000	1.190,0174	38.453.031,2768	51.535.125,5942	1.594,8728	0,00%	2,11%
DE0007236101 / SIE	6.541,0000	9.047,5346	59.179.923,5894	42.798.207,7880	6.543,0680	0,00%	1,76%
FR0000121972 / SU	4.185,0000	10.035,0001	41.996.475,4636	33.888.713,7960	8.097,6616	0,00%	1,39%
ES0178430E18 / TEF	1.234,0000	230,0771	283.915,0960	325.394,1510	263,6906	0,00%	0,01%
DE0007500001 / TKA	1.500,0000	596,7959	895.193,8020	534.084,0750	356,0561	0,00%	0,02%
US89417E1091 / TRV	1.025,0000	8.505,6622	8.718.303,8042	9.652.892,5107	9.417,4561	0,00%	0,40%
US88160R1014 / TSLA	171,0000	57.460,9330	9.825.819,5444	9.266.675,8510	54.191,0868	0,00%	0,38%
FR0000120271 / TTE	15.315,0000	2.851,3893	43.669.026,9343	45.432.235,4220	2.966,5188	0,00%	1,86%
CH0244767585 / UBSG	11.980,0000	976,4695	11.698.104,4423	11.607.525,7468	968,9087	0,00%	0,48%
DE000UNSE018 / UN01	200,0000	2.576,0086	515.201,7200	77.483,7000	387,4185	0,00%	0,00%
GB00B10RZP78 / UNA NA	18.087,0000	2.874,2754	51.987.018,7564	53.232.766,7109	2.943,1507	0,00%	2,18%

US91324P1021 / UNH	1.787,0000	27.303,1595	48.790.746,0336	57.502.732,1935	32.178,3616	0,00%	2,36%
US92826C8394 / V	1.998,0000	11.783,3029	23.543.039,1063	24.765.516,5891	12.395,1534	0,00%	1,02%
US91913Y1001 / VLO	480,0000	4.084,0011	1.960.320,5261	3.259.253,4970	6.790,1115	0,00%	0,13%
DE000A1ML7J1 / VNA	12,0000	2.988,9095	35.866,9140	23.222,9718	1.935,2477	0,00%	0,00%
GB00BH4HKS39 / VOD	25.316,0000	82,4288	2.086.767,8405	2.245.372,9760	88,6938	0,00%	0,09%
US92556V1061 / VTRS UW	335,0000	735,6748	246.451,0607	195.479,3702	583,5205	0,00%	0,01%
US92343V1044 / VZ	1.090,0000	2.825,2523	3.079.524,9590	2.969.921,0729	2.724,6982	0,00%	0,12%
US9297401088 / WAB	22,0000	5.008,3523	110.183,7505	120.666,7527	5.484,8524	0,00%	0,00%
US9314271084 / WBA	810,0000	2.836,1270	2.297.262,8506	1.900.828,5714	2.346,7019	0,00%	0,08%
AU0000224040 / WDS LN	647,0000	0,00	0,00	880.833,6099	1.361,4121	0,00%	0,04%
AT0000831706 / WIB	1.000,0000	1.996,7148	1.996.714,8000	1.345.510,6000	1.345,5106	0,00%	0,06%
US9311421039 / WMT	1.883,0000	8.026,2007	15.113.335,9006	15.013.870,8945	7.973,3781	0,00%	0,62%
US30231G1022 / XOM	570,0000	3.327,1206	1.896.458,7329	3.222.277,1665	5.653,1178	0,00%	0,13%
CH0011075394 / ZURN	367,0000	23.811,1073	8.738.676,3864	9.617.870,8642	26.206,7326	0,00%	0,39%
Приоритетни акции							
DE0007664039 /VOW3	76,0000	10.937,5600	831.254,5570	661.410,7024	8.702,7724	0,00%	0,03%
Акции на затворени инвестициски фондови							
Вкупно акции од странски издавачи			2.519.959.032,4860	2.389.491.221,8500			98,02%

позиција	номинална вредност	набавна цена	вредност на датумот на извештајот	учество во сопственоста на издавачот (%)	учество во имотот на фондот (%)
ОБВРЗНИЦИ					
Државни обврзници					
Обврзници на локалната самоуправа					
Обврзници од трговски друштва					
Вкупно обврзници од РМ и домашни издавачи					
Државни обврзници					
Обврзници на локалната самоуправа					

Обврзници од трговски друштва					
Вкупно обврзници од странски издавачи					

позиција	номинална вредност	набавна цена	вредност на датумот на извештајот	учество во сопственоста на издавачот (%)	учество во имотот на фондот (%)
ОСТАНАТИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ					
Државни записи					
Благајнички записи					
Удели во отворени инвестициски фондови					
Други ненаведени хартии од вредност					
Вкупно останати ХВ од домашни издавачи					
Државни записи					
Благајнички записи					
Удели во отворени инвестициски фондови					
Други ненаведени хартии од вредност					
Вкупно останати ХВ од странски издавачи					

позиција	набавна цена	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)		
ПЛАСМАНИ И ДЕПОЗИТИ					
Капитал банка АД Скопје	1.000.000,0000	1.001.479,4477	0,04%		
Вкупно пласмани и депозити	1.000.000,0000	1.001.479,4477	0,04%		
Долгорочни депозити					
Останати пласмани					
Вкупно пласмани и депозити					

позиција	набавна цена	позитивна вредност на датумот на извештајот	негативна вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)	учество во обврските (%)

ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ					
Вкупно деривативни инструменти					

позиција	коллатерал ISIN	номинална вредност	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)	вредност на коллатералот
РЕПО ДОГОВОРИ (АКТИВА)					
Вкупно деривативни инструменти					

СТРУКТУРА НА ВЛОЖУВАЊАТА НА ФОНДОТ ПО ВИДОВИ ИМОТ НА ДЕН 02.08.2022 ГОДИНА
ВФП ПРЕМИУМ ИНВЕСТ - отворен инвестициски фонд
910000000059

позиција	вредност на датумот на извештајот	учество во имотот на фондот (%)
акции	2.410.728.005,97	98,89%
обврзници	-	0,00%
останати хартии од вредност	-	0,00%
пласмани и депозити	1.001.479,45	0,04%
останати средства	1.335.126,19	0,05%
пари и парични еквиваленти	24.707.358,97	1,01%
Вкупно средства	2.437.771.970,57	100,00%
деривативни инструменти	0	0,00%
репо договори	0	0,00%

8. ЦЕЛНА ГРУПА НА ИНВЕСТИТОРИ ЗА КОИ Е НАМЕНЕТО ВЛОЖУВАЊЕТО ВО ОВОЈ ФОНД СОГЛАСНО НИВНИТЕ МОТИВИ ЗА ВЛОЖУВАЊЕ И ИНВЕСТИЦИСКИОТ ХОРИЗОНТ, НИВНОТО ПОЗНАВАЊЕ НА ПАЗАРОТ НА КАПИТАЛ, КАКО И ТОЛЕРАНЦИЈАТА НА РИЗИКОТ ОД ВЛОЖУВАЊЕТО

Фондот е наменет за сите оние клиенти кои сакаат да остварат атрактивен принос преку искористување на глобалниот раст на светската економија, особено во најразвиените економии во светот како САД, Германија и Швајцарија. Приносот ќе се остварува преку вложување на имотот на фондот во големите компании кои ја креираат глобалната побарувачка, кои се двигатели на економскиот развој и носители на иновации.

Преку вложување во фондот клиентите ќе обезбедат диверзификација на својот капитал и ќе ги остварат своите специфични финансиски цели, со истовремено висока ликвидност на вложувањето.

Инвеститори во фондот можат да бидат домашни и странски, правни и физички лица чиј мотив е зголемување на сопствениот капитал со искористување на:

- ✓ Континуираниот развој и иновативност на познати светски корпорации т.н. „Blue chips“ компании и „Dividend stocks“ компании кои исплаќаат високи дивиденди и кои ѝ во периоди на намалена економска активност остваруваат позитивни резултати од работењето;
- ✓ Професионалното управување на средствата на фондот;
- ✓ Можноста да го намалат пазарниот ризик од купување на акции (вложување на берза) без соодветно знаење;
- ✓ Можноста да станат индиректни акционери во странски познати компании;
- ✓ Атрактивен принос со умерен ризик;
- ✓ Автоматското реинвестирање на добивката;
- ✓ Намалените трошоци за управување со средствата;
- ✓ Диверзификацијата на портфолиото по земји, валути и инструменти;
- ✓ Можноста за следење и достапност на вложените средства во секој момент;
- ✓ Експертизата и имиџот кој го има изградено Друштвото за управување.

Временски период кој е препорачлив за вложување во Фондот е најмалку десет години.

Секој потенцијален инвеститор пред почетокот на вложувањето би требало да ги дефинира своите индивидуални финансиски цели, да го оцени прифатливиот степен на ризик на кој може да биде изложен, да го дефинира временскиот хоризонт на вложувањето и, на крајот, да ја одреди висината на приносот што сака да ја оствари во иднина. Средствата кои му се наменети за вложување, препорачливо е правилно да ги диверзифицира како би се заштитил од ризиците и би го избрал оној фонд кој најмногу му одговара во поглед на поставените цели.

9. ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ФИСКАЛНАТА ГОДИНА

Фискалната година трае од 1. (први) Јануари до 31. (триесет и први) Декември.

10. ДАТУМ НА ИЗДАВАЊЕ НА ПРОСПЕКТОТ

Проспектот е донесен на ден 03.08.2022 година, а истиот важи од денот на добивање согласност од страна на Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија.

II ПОДАТОЦИ ЗА ДРУШТВОТО ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ФОНДОВИ

1. ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ ЗА ДРУШТВОТО.

Фирмата на Друштвото гласи: Друштво за управување со отворени и затворени инвестициски фондови ВФП Фонд Менаџмент АД Скопје. Скратениот назив на фирмата гласи: ВФП Фонд Менаџмент АД Скопје.

Во надворешниот промет Друштвото ќе настапува под името: WVP Fund Management

Седиштето на Друштвото е во Скопје, на ул., „В.Главинов“ Бр.14 - 1/8, Скопје, Центар.

Матичен број на Друштвото е 6983120.

Друштвото е основано на ден 13.08.2014 година, а започна со работа по добивањето на одобрение од Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија, со Решение број УП 1 08-67 од 19.09.2014 година.

Друштвото е основано на неопределено време.

Во Централниот регистар е запишано на ден 26.09.2014 година под број 30120140031414.

2. ПОДАТОЦИ ЗА АКТИВНОСТИТЕ НА ДРУШТВОТО ЗА ИНВЕСТИЦИСКИТЕ ФОНДОВИ СО КОИ УПРАВУВА

Вид на инвестицискиот фонд	Назив на инвестицискиот фонд	Датум на започнување со управување	Висина на нето вредност на имотот на фондот	Број на сопственици на удели	Број на удели во оптек	Нето вредност на уделот
Отворен инвестициски фонд	ВФП Премиум Инвест - отворен инвестициски фонд;	04.12.2014	2.429.695.970,57	4909	17.210.546,4470	141,1748
Отворен инвестициски фонд	ВФП Кеш Депозит - отворен инвестициски фонд	04.12.2014	626.088.162,77	1157	5.505.875,8883	113,7127
Отворен инвестициски фонд	ВФП 100% Бонд - отворен инвестициски фонд	17.01.2017	321.513.878,39	512	2.916.119,4848	110,2540
Отворен инвестициски фонд	Граве Глобал - отворен инвестициски фонд	13.05.2019	49.125.126,77	16	374.539,9112	131,1613
Отворен инвестициски фонд	ВФП Дивиденда - отворен инвестициски фонд	29.12.2020	347.457.589,78	247	2.912.639,8054	119,2930

Податоците во табелата се прикажани со датум 02.08.2022

3. ЧЛЕНОВИ НА ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ НА ДРУШТВОТО:

Мандатот на членовите на Одборот на друштвото согласно статутот на Друштвото трае 3 години од денот на именување. Мандатот на сегашниот состав на Одбор на директори трае до 17.02.2024 година. Против ниту еден член на Одборот на директори нема изречено прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност во областа на правото, банкарството, сметководството, осигурувањето, управувањето со средства и инвестирање, управувањето со пензиски фондови или други финансиски услуги во последните пет години, ниту пак бил член на Одбор на директори, односно управен и надзорен одбор на правно лице против кое е поведена предстечајна, стечајна или ликвидациона постапка во последните пет години.

Членовите на Одборот на директори ги извршуваат следните други активности значајни за Друштвото, надвор од работењето на Друштвото:

Руперт Штробл-Претседател на Одбор на директори:

Извршен директор во: WVP Versicherungs-Vermittlungs GmbH, Graz; GVPlan Beteiligungsverwaltung GmbH, Graz; WVP Immobilien GmbH, Graz; DOO za zastupanje u osiguranju 'WVP' Budva

Претседател на одбор на директори во: AFB Allgemeine Finanzberatungs AG, Graz; WVP a.d. Srbija, Novi Sad; WVP Fund Management AD Beograd; WVP Fund Management AD Banja Luka; WVP Fund Management Tirana Sh.A; Акционерско осигурително брокерско друштво ВФП АД Скопје

Член на одбор на директори во: WVP AD Banja Luka; WVP ndermjetesim ne sigurime Sh.A. Tirana

Петар Андреевски - Извршен член на Одбор на директори - Главен извршен директор:

Член на надзорен одбор во: WVP Fund Management AD Beograd; Друштво за медицинско снабдување увоз-извоз РЕПЛЕК АД Скопје

Член на управен одбор (неизвршен член): WVP Fund Management AD Banja Luka

Андријана Поповска: Извршен член на Одбор на директори - Извршен директор

Друштво за управување со доброволни пензиски фондови ВФП Пензиско друштво АД Скопје - Одговорно лице за управување со ризици

Блаже Петрески – Неизвршен член на одбор на директори

Акционерско осигурително брокерско друштво ВФП АД Скопје - Извршен член на одбор на директори

Петар Андреевски – Главен извршен директор на Друштвото:

Роден на 29.07.1985 година. Дипломирал на факултетот за Електротехника и информациски технологии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, насока информатика и компјутерско инженерство. Поседува лиценца за осигурителен брокер издадена од Агенцијата за супервизија на осигурување. Посетувал бројни специјализирани обуки и семинари во областа на менаџмент, осигурување, продажба, комуникациски вештини и реторика во Австрија, САД, Хрватска и Македонија.

Учествувал во бројни интерактивни настани за обука на соработниците на ВФП АД Скопје, при што има одржано стручни предавања на темите осигурување, продажба и комуникациски вештини.

Од 2004 година работи како консултант за WVP Versicherungsvermittlung GmbH Graz.

Во 2008 година е ко-основач на брокерската куќа ЕУРОХАУС АД Скопје, членка на Македонската берза за хартии од вредност. Во оваа компанија ја извршува функцијата на менаџер за развој, стратешки менаџмент и аквизиција на големи клиенти.

Во 2010 се вработува како осигурителен брокер во осигурително брокерско друштво ВФП АД Скопје и е еден од најуспешните брокери.

Во 2012 година е прогласен за најдобар менаџер за продажба во групацијата - WVP Group која е присутна во 17 држави во Европа

Во 2017 година е именуван за Член на надзорен одбор во новоформираното друштво за управување со инвестициски фондови во Р. Србија WVP Fund Management AD Beograd, а во 2019 година е именуван член на управен одбор во WVP Fund Management AD Banja Luka, друштво за управување со инвестициски фондови со седиште и деловна активност на територијата на Р. Босна и Херцеговина.

Во последните пет години е акционер во акционерските друштва: ВФП АД Скопје и WVP Fund Management AD Beograd.

Поседува сопствено учество во основната главнина на Друштвото 78.750 обични акции со право на глас кои претставуваат 10% од вкупниот сопственички капитал.

Андријана Поповска – Извршен директор на Друштвото

Родена на 05.11.1993 година во Битола, Македонија, каде го завршува основното и средно образование со континуиран одличен успех.

По завршувањето на средно образование во 2012 година, се определува за Институтот по математика при Природно-математички факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, насока Теориска математика, како соодветен избор каде ќе може да го прошири и продлабочи своето знаење и интерес кон математиката. По две години, покажува особен интерес кон финансиската математика, статистички модели и веројатност, по што запишува дополнителна насока – математичка економија.

Како студент била директен учесник на неколку конференции од областа на осигурување и актуарство.

Успешно дипломира во 2017 година, на тема „ Искуствено утврдување на математичка резерва во неживотно осигурување со помош на Chain Ladder метод” со што се стекнува со звање Дипломиран математичар и Дипломиран инженер по математичка економија.

Кон крајот на последната академска година, ја започнува својата пракса во Друштво за управување со отворени и затворени инвестициски фондови ВФП Фонд Менаџмент АД Скопје, каде по три месеци обавена пракса на 21.03.2017 станува дел од тимот на ВФП Фонд Менаџмент.

До момент на пишување, работи во ВФП Фонд Менаџмент на позицијата Портфолио менаџер за отворените инвестициски фондови, каде е задолжена за управување со портфолиото фондовите паралелно придржувајќи се до инвестицискиот профил, ризик и поставената структура на вложување на фондот, изготвување на стручни анализи за остварените и потенцијални приноси и ризици на пазарите на капитал и редовна комуникација со клиентите.

Во ноември 2018 успешно ја завршува едногодишната сертифицирана програма за управување со ризици при Академија за банкарство и информатички технологии во Скопје, завршен проект „Анализа на ризиците кои се појавуваат при управување со портфолио од хартии од вредност”, при по што се стекнува со титулата Certified Risk Manager (CRO).

На 27.12.2019 со решение број 09-1414/1 издадено од Комисија за хартии од вредност на Р.С. Македонија се стекнува со лиценца за инвестициски советник, по претходно положување на стручниот испит за инвестициско советување.

Во мај 2022 успешно го положи првиот дел од светски реномираната лиценца за управување со ризици FRM – Financial Risk Manager, како дел од GARP (Global Association of Risk Professionals) институтот.

Постојано ги подобрува и проширува своите знаења и вештини преку присуство на бројни конференции од областа на управување со средства и управување со ризици.

М-р Руперт Стробл – Претседател и неизвршен член на Одборот на директори на Друштвото:

Роден на 30.08.1954 година во Грац, Австрија е магистер на Социјални и Економски студии при Универзитетот во Грац. Неговата работна кариера ја започнува како економист во Комората за Вработување во Грац, за потоа да работи во осигурителната компанија Wiener Städtische AG.

Од 1986 година е вработен во WVP Versicherungsvermittlung GmbH Graz и од 1989, до денес ја извршува функцијата Генерален Директор на целата Групација, WVP Versicherungsvermittlung GmbH.

Маг. Стробл има повеќе од 25 години искуство на инвестирање на светските берзи. Тој е задолжен за инвестиционата политка на приватниот инвестициски фонд WVP Invest Vermögensverwaltung GmbH & Co.KEG, каде што од 1996 до 2014 година успешно управува со капитал од 25 милиони евра и остварува просечен годишен нето принос од 7.5% за нивните инвеститори. Овој успех е резултат на конзервативната стратегија на инвестирање - купување на "Blue Chips" - големи и сигурни компании по атрактивна цена кои и за време на економска рецесија прават добра добивка и им исплатуваат дивиденда на инвеститорите.

М-р Руперт Стробл е претседател на одборот на директори на ВФП Осигурително брокерско друштво АД Скопје како и во одбор на директори на сите компании ќерки на WVP GmbH Graz Групацијата.

Во последните 5 години бил малцински акционер во акционерските друштва: ВФП АД Скопје, WVP Fund Management AD Beograd, WVP Fund Management AD Beograd, WVP Fund Management Tirana Sh.A, Johnson & Johnson, Procter & Gamble, Pepsi Cola, Microsoft, Oracle, Nestlé, Roche, Samsung, Hyundai, Daimler, BASF, Allianz, Deutsche Telekom, Münchner Rück, Siemens, VIG, OMV, Lukoil.

Поседува сопствено учество во основната главнина на Друштвото 21.000 обични акции со право на глас кои претставуваат 4% од вкупниот сопственички капитал.

Блаже Петрески – неизвршен член на Одборот на директори на Друштвото:

Роден на 27.11.1973 година, со завршено високо образование, Дипломиран економист, насока Финансиско – сметководствен менаџментна Економски факултет Скопје, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“.

Има над 30 години работно искуство. За Групацијата ВФП работи над 15 години, односно прво ја извршувал функцијата управител на ВФП ДОО Скопје, за во 2006 година по трансформација на истоименото друштво во акционерско друштво - ВФП АД Скопје да биде назначен за извршен директор која функција ја извршува и до денес.

Успешно раководи со ВФП АД Скопје која е една од најуспешните осигурителни брокерски друштва во Р. Северна Македонија во која работат 60 осигурителни брокери.

Поседува лиценца за осигурителен брокер издадена во 2006 година од Агенцијата за супервизија на осигурување и е еден од првите лиценцирани брокери во областа на осигурувањето во Р. Северна Македонија.

Во последните 10 години учествувал на многу интерактивни настани за обука на соработниците на ВФП АД Скопје и има одржано стотици стручни предавања на темите осигурување, продажба, комуникациски вештини и мотивација како негова специјалност.

Како потврда на успешноста, искуството и посветеноста многу пати е наградуван како еден од најуспешните менаџери во групацијата.

Петрески е извршен член на одборот на директори на ВФП АД Скопје, дел од групацијата WVP Versicherungsvermittlung GmbH Graz.

Лицето е акционер во последните 5 години во следните друштва: ВФП АД Скопје.

Поседува сопствено учество во основната главнина на Друштвото 15.750 обични акции со право на глас кои претставуваат 3% од вкупниот сопственички капитал.

М-р Вили Стефан Сајбл- неизвршен и независен член на Одборот на директори на Друштвото:

Роден на 05.06.1947 година во Грац, Австрија е магистер на Социјални и Економски студи при Универзитетот во Грац. Има работно искуство преку 40 години во областа на осигурување, финансии и претприемништво. Како млад бил активен во социјалната и економската сцена на Австрија и неговата кариерата ја започнал од 1972 во Австрискиот Парламент, каде што за четири години максимално ги подржувал и придонесувал во прилог на стопанските комори на Австрија.

Од 1976 бил извршен директор на "Infra-Bau" Group, градежна компанија со голем број на вработени во која бил задолжен за водење на целата компанија.

Во 1983 година се вработува во Wiener Städtische AG на позиција регионален директор, каде што се стекнува со вештини за менаџирање со човечки ресурси и има изворедни резултати. Бизнисот со осигурување му овозможува многу добри финансиски резултати, поради што и почнува да се шири во бизнисот на недвижности и инвестирање во компании кој котираат на светските берзи.

Во подоцнежната професионална кариера лицето е сопственик на повеќе фирми од различни дејности како што се осигурување, градежништво, недвижности и други дејности од финансискиот сектор.

Лицето не поседува акции во Друштвото и во последните 5 години не бил малцински акционер во други акционерски друштва.

4. ОСНОВНА ГЛАВНИНА И АКЦИОНЕРИ КОИ ИМААТ КВАЛИФИКУВАНО УЧЕСТВО ВО ДРУШТВОТО

Име и презиме, односно фирма и седиште на акционерите	Број на акции	Учество во вкупниот број на акции со право на глас во Друштвото (во %)
ВФП осигурително брокерско друштво АД Скопје, Загребска 28 Б,	341.250	65%

локал 19, Скопје, Македонија		
Петар Андреевски, роден на 29.07.1985, Куманово, Македонија	78.750	15%
Артон Лена, роден на 27.09.1984, Скопје, Македонија	52.500	10%
ВКУПНО:	472.500	90%

5. НАЗИВ, СЕДИШТЕ И МАТИЧЕН БРОЈ, ДАТУМ НА ОСНОВАЊЕ И НЕГОВ УПИС ВО ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР ЗА СЕКОЕ ДРУШТВО КОЕ ДЕЛУВА КАКО СОВЕТНИК НА ФОНДОТ, КАКО И ИМЕТО НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ОРГАНОТ НА УПРАВУВАЊЕ ИЛИ ДРУГИТЕ ОДГОВОРНИ ЛИЦА ВО ТИЕ ДРУШТВА

Друштвото нема ангажирано советник на отворениот инвестициски фонд.

6. БИТНИ ОДРЕДБИ ОД ДОГОВОРОТ СО ДЕПОЗИТАРНАТА БАНКА КОИ МОЖЕ ДА СЕ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ ВО УДЕЛИТЕ

Освен одредбите од глава III на овој Проспект, кои се однесуваат на работите кои ќе ги извршува Депозитарната банка, составен дел на Депозитарниот договор се и следните одредби кои може да се од значење за инвеститорите:

- ✓ Банката извршувајќи ги своите обврски, ќе делува независно и исклучиво во интерес на сопствениците на уделот во Фондот
- ✓ Банката кај Комисијата го пријавува секое кршење на одредбите од Законот за инвестициски фондови, подзаконските акти, Статутот и Проспектот на Фондот
- ✓ Банката, имотот на Фондот го води на посебни сметки, вклучувајќи ги и хартиите од вредност, банкарските сметки или друг имот
- ✓ Банката нема да го користи имотот на Фондот за вршење на трансакции за сопствена сметка или за остварување на било какви користи за себе и своите вработени, освен во корист на сопствениците на удели
- ✓ Банката нема да го користи имотот на Фондот за извршување на своите побарувањата. ниту пак имотот на Фондот влегува во имотот на Банката ниту во ликвидационата или стечајната маса

- ✓ Банката по налог од Друштвото, во име на Фондот отвора посебни парични сметки кај себе преку кои ќе врши платен промет во земјата и во странство
- ✓ За средствата на Фондот надвор од територијата на Република Северна Македонија, Банката избира суб-депозитарни банки за чување на тие средства согласно законска и подзаконска регулатива со кои склучува договор во кој попрецизно се регулираат меѓусебните права и обврски
- ✓ Банката е одговорна пред Друштвото, за штетата настаната од невршење или неправилно вршење на работите од страна на Банката дефинирани во овој Договор и согласно Закон, согласно принципот на докажана вина
- ✓ Друштвото и Банката евентуалната штета која настанала како резултат на неизвршување или несовесно извршување на обврските кои се дефинирани во Договорот, а за кои е одговорна било која од договорните страни, ја надоместуваат кон субјектот на кого му е причинета штетата вклучувајќи ги и Фондот. Надоместокот на штетата не може да ја надмине стварната вредност на причинетата штетата
- ✓ Депозитарната банка и Друштвото се должни да ги чуваат како деловна тајна податоците за сопствениците на удели во Фондот, како и податоците за уплатите и исплатите на вложувачите
Друштвото ја надоместува штетата на Банката и ќе се грижи да не настане штета како резултат на било какви трошоци, барања, загуби, даноци и други работи за кои Депозитарната банка или нејзини овластени претставници стануваат одговорни, а кои се директна или индиректна последица на несоодветно известување добиено од страна на Друштвото, како и било какво побарување, загуба или одговорност која настанува како резултат на неисполнување на обврските и должностите на Друштвото или лицата овластени за застапување на Друштвото.

7. ДРУГИ ВАЖНИ АКТИВНОСТИ НА ДРУШТВОТО ЗА УПРАВУВАЊЕ

Основната главнина на Друштвото изнесува 525.000,00 евра односно во денарска противвредност по среден курс на НБРМ во износ од 32.389.823,00 денари, а се состои од парични влогови.

Друштвото има единствен предмет на работење - основање и управување на отворени инвестициски фондови, односно вложување на парични средства во свое име и за сметка на сопствениците на удели во отворените инвестициски фондови со кои управува. Оваа дејност опфаќа:

- управување со имотот на инвестициските фондови;
- рекламирање на инвестициските фондови и продажба на удели во отворените инвестициски фондови;

- административни работи кои се однесуваат на:
 - на деловни книги и сметки и изготвување на финансиски извештаи;
 - воспоставување и одржување на односи со вложувачите;
 - утврдување на вредноста на имотот на инвестицискиот фонд и пресметка на цената на уделот;
 - усогласување на работењето на Друштвото со законите и други прописи;
 - објавување и известување на сопствениците на удели;
 - распределба на добивката на инвестицискиот фонд;
 - издавање и откуп на удели во отворените инвестициски фондови и
 - водење регистар на сопствениците на удели.

Друштвото има дозвола да врши и работи на управување со средства за сметка на индивидуален клиент - сопственик на портфолио, како и работи на инвестиционо советување на клиенти.

Друштвото не смее извршувањето на работите наведени во точката 1 да го пренесе на трето лице. По исклучок Друштвото може да пренесе извршување на работи наведени во точките 2 и 3 на трети лица само по претходна согласност од Комисијата.

Друштвото е одговорно за вршење на дејноста во согласност со Законот и подзаконските прописи, актите на Друштвото, како и актите на инвестициските фондови.

Друштвото е акционер во друштва за управување со инвестициски фондови во Р. Албанија, Р. Србија и Република Босна и Херцеговина. Учеството во сопственоста на друштвото во Р. Албанија изнесува 51% од основната главнина, во Р. Србија учествува со 30% од основната главнина, а во Р. Босна и Херцеговина со 25% од основната главнина.

Исто така во иднина планирано е проширување на дејностите преку отворање на нови друштва за управување со инвестициски фондови и во други земји од регионот (Бугарија). За финансирање на ваквите активности ќе се користат идните добивки кои ќе се генерираат од работењето на ВФП Фонд Менаџмент АД Скопје.

8. ЛИСТА НА ЛИЦАТА СО КОИ ДРУШТВОТО ЗА УПРАВУВАЊЕ ИМА СКЛУЧЕНО ДОГОВОР ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ АКТИВНОСТИ;

На основа на член 8 став 2 од Законот и Правилникот за начинот, постапката и видот на активности кои може друштвото за управување со инвестициски фондови да ги пренесе на трети лица (Сл. весник на Република Македонија бр. 115/2009), а по претходно добиена согласност од Комисијата, Друштвото има пренесено извршување на активности на:

1. Друштво за консалтинг, услуги и промет Екстра Консалтинг ДОО Скопје, со седиште на ул. Васил Ѓоргов бр. 30/3, Скопје-Центар, претставувано од управителот Зоран Ковачевски.

Наведеното правно лице е овластено да извршува административни работи кои се однесуваат на водењето на деловни книги и сметки и изготвување на финансиски извештаи за сметка на Друштвото.

9. ЛИСТА НА ПОДРУЖНИЦИ НА ДРУШТВОТО ЗА УПРАВУВАЊЕ

Друштвото има основано една подружница на територијата на Р. Северна Македонија.

Подружницата работи под назив: Друштвото за управување со инвестициски фондови ВФП ФОНД МЕНАЏМЕНТ АД Скопје – Подружница Тетово, со седиште: Ул.Илинденска бр.18А/2-1, кат 6, Тетово, Република Северна Македонија и овластено лице - Агрон Мустафи.

10. МЕСТОТО ЗА МОЖЕН УВИД ВО ОПШТИТЕ АКТИ НА ДРУШТВОТО

Увид во општите акти на Фондот и бесплатен примерок на Статутот на Фондот може да се добијат во седиштето на Друштвото на ул.„В.Главинов” Бр.14 - 1/8, Скопје, Центар, секој работен ден од 09:00 до 17:00 часот. Исто така, овие документи можат да бидат преземени од интернет страницата на Друштвото.

III ПОДАТОЦИ ЗА ДЕПОЗИТАРНАТА БАНКА

Фирма и седиште на депозитарната банка и број на решението со кое се одобрува изборот на депозитарната банка издадено од Комисијата за хартии од вредност; предмет на работење, согласности и дозволи врз основа на кои работи и потенцијалниот судир на интереси кој може да се појави

Депозитарна банка на Фондот (во натамошниот текст: Банката) е:

Комерцијална банка АД Скопје, со седиште на ул. Орце Николов бр. 3, 1000 Скопје.

Банката е регистрирана во Централниот регистар на Република Северна Македонија под даночен број 4030989254937, ЕМБС 4065573 со седиште на територијата на Република Северна Македонија и има добиено согласност од Народната Банка на Република Северна Македонија за вршење на активноста чувар на имот: Решение бр.2064 од 24.03.2008 година. Изборот на Банката за депозитарна банка на Фондот е одобрен со Решение од Комисијата за хартии од вредност број 08-94 од 18.11.2014 година.

Друштвото и Банката при извршувањето на своите обврски мораат да дејствуваат независно и исклучиво во интерес на сопствениците на удели и ќе настојиваат да го избегнат секаков можен судир на интереси.

Банката, покрај чувањето на имотот на Фондот, ги врши и следниве работи утврдени со Законот:

- ✓ Проверка дали издавањето и откупот на удели за сметка на Фондот се врши согласно со Законот и правилата на Фондот;
- ✓ Проверка дали пресметката на нето вредноста на уделите во Фондот е во согласност со законската регулатива и важечките прописи, како и Статутот и Проспектот на Фондот;
- ✓ Ги извршува налозите од Друштвото во врска со трансакциите со хартиите од вредност и друг имот кој го сочинува портфолиото на Фондот, под услов да не се во спротивност со Законот, прописите донесени од Комисијата, со Проспектот и/или Статутот на Фондот;
- ✓ Осигурува дека трансакциите со хартиите од вредност ќе бидат намирени, односно достасаните парични побарувања ќе бидат наплатени во законските или договорените рокови;
- ✓ Го известува Друштвото за активностите кои се однесуваат на имотот на Фондот и ги извршува неговите налози;
- ✓ Ги наплатува сите приходи и други права кои достасуваат во корист на Фондот, а кои произлегуваат од неговиот имот;
- ✓ Осигурува приходите на Фондот да се користат во согласност со Законот, Статутот и Проспектот на Фондот, а трошоците кои ги плаќа Фондот да се во согласност со одредбите од Законот и условите од Статутот и Проспектот на Фондот;
- ✓ Извршува други работи кои се предвидени со депозитарниот договор меѓу Друштвото и Депозитарната банка;
- ✓ Води евиденција на работењето кое го врши како Депозитарна банка, за секој фонд поединечно и редовно ја усогласува со евиденцијата на Друштвото;
- ✓ Го пријавува до Комисијата секое кршење на одредбите од Законот;
- ✓ На ревизорите и на другите лица овластени да вршат увид, вклучувајќи ја и Комисијата, им овозможува пристап до податоците и до сметките поврзани со инвестициските фондови и нивниот имот;
- ✓ Отвара сметки за потребите на Фондот во Банката и во Централниот депозитар за хартии од вредност;
- ✓ Уплатува на посебна сметка парични средства од продажбата и откупот на удели во Фондот;

- ✓ Отвара посебни сметки за парични средства кај банки и сметки за хартии од вредност кај депозитари за хартии од вредност во земјата и во странство и/или суб-депозитарна банка во странство;
- ✓ Ги чува документите за порамнување во врска со уплатите и исплатите на/од сметките за парични средства и сметките за хартии од вредност на Фондот;
- ✓ Прави пресметки и поднесува барања за намалување, ослободување, поврат и плаќање на данок;
- ✓ Врши корпоративни активности за Друштвото (известување за акционерски собранија и други ценовно чувствителни информации, како и права поврзани со акциите и другите хартии од вредност кои се чуваат);
- ✓ Во случај да не може да се спроведе ликвидација на Фондот од страна на Друштвото поради причини наведени во Законот, Банката спроведува ликвидација на Фондот согласно Законот.

Во случај кога Фондот има средства надвор од територијата на Република Северна Македонија, Банката избира и суб-депозитарна банка за чување на тие средства, која е банка или специјализирана депозитарна институција со дозвола за работа издадена од надлежен орган во земја надвор од Република Северна Македонија и е овластена за таква дејност согласно законите на државата каде ќе се врши чување на средствата на Фондот.

Банката во свое име, а за сметка на сопствениците на удели, ги остварува нивните побарувања спрема Друштвото. Тоа не го исклучува правото на сопствениците на удели сами да ги остваруваат своите побарувања.

Банката е одговорна пред Друштвото и пред сопствениците на удели во Фондот за штетата која евентуално би произлегла од невршење или неправилно вршење на работите утврдени во Договорот со депозитарната банка.

Комерцијална банка АД Скопје дејноста на депозитарна банка ја извршува самостојно во рамките на Сектор за ликвидност и финансиски пазар и нема склучено договор за пренесување на активностите на трето лице.

Изјава: Сите ажурирани податоци од оваа глава, ќе им бидат дадени на увид од страна на Банката на барање на сите инвеститори во удели во Фондот.

Антигона Буклеска-Младеновиќ
Директор на сектор за ликвидност и финансиски пазар

Antigona Bukleska
Mladenovikj

Digitally signed by Antigona
Bukleska-Mladenovikj
Date: 2022.08.03 13:38:48
+02'00'

IV ПОДАТОЦИ ЗА ЛИЦАТА ШТО СЕ ОДГОВОРНИ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ПРОСПЕКТОТ

1. ИЗЈАВА НА ЛИЦАТА ОДГОВОРНИ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ПРОСПЕКТОТ

“Изјавуваме дека, според нашите уверувања и во согласност со нашите сознанија и податоците со кои располагаме, податоците наведени во Проспектот се веродостојни, потполни и точни и дека во Проспектот се наведени сите потребни информации врз основа на кои вложувачите можат да добијат правилна претстава за отворениот фонд и врз основа на кои можат да донесат правилна одлука за вложување или не во удела на отворениот инвестициски фонд, а особено да добијат претстава за ризиците кои се поврзани со инвестицискиот фонд и неговото портфолио.

Петар Андреевски
Главен Извршен директор

Андријана Поповска
Извршен директор

М-р Руперт Стробл
Претседател на Одборот на директори и неизвршен член

Rupert Strobl

Digital unterschrieben von Rupert Strobl
Datum: 2022.08.04 16:06:15 +02'00'

Блаже Петрески
Неизвршен член на Одборот на директори

М-р Вили Стефан Сајбл
Независен и неизвршен член на Одборот на директори

2. ЛИЦА ЗА КОНТАКТ ВО ДРУШТВОТО

ЛИЦА ЗА КОНТАКТ ВО ДРУШТВОТО

Петар Андреевски – Главен извршен директор тел. + 389 2 32 80 082
Андријана Поповска – Извршен директор тел. + 389 2 32 80 082